

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 279

24 ноември 2020, вторник

година LXXVI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                         | Стр. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3747. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за градење.....                                                                                                      | 2    | 3754. <b>Решение</b> за обновување на дозволата за работење на брокер.....                                                                                                                                                              | 13   |
| 3748. <b>Одлука</b> за објавување јавен оглас за именување член на Државната комисија за жалби по јавни набавки.....                                                           | 5    | 3755. <b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на брокер.....                                                                                                                                                                | 13   |
| 3749. <b>Одлука</b> за објавување јавен оглас за именување член на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....                                                                | 6    | 3756. <b>Решение</b> за обновување на дозвола за работење на брокер.....                                                                                                                                                                | 14   |
| 3750. <b>Одлука</b> за објавување јавен оглас за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.....                                                 | 7    | 3757. <b>Решение</b> за обновување на дозволата за работење на брокер.....                                                                                                                                                              | 14   |
| 3751. <b>Одлука</b> за објавување јавен оглас за именување членови на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации.....                                                 | 8    | 3758. <b>Решение</b> за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....                                                                                                                                                       | 15   |
| 3752. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Канцеларија на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.....                       | 9    | 3759. <b>Пречистен</b> текст на Правилникот за задолжителната содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка <sup>1</sup> ..... | 15   |
| 3753. <b>Одлука</b> за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата..... | 11   | 3760. <b>Договор</b> за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Куманово и Општина Ранковце.....                                                                                                                         | 91   |
|                                                                                                                                                                                |      | 3761. <b>Решение</b> за предвременно разрешување на директорот на Фондот за иновации и технолошки развој.....                                                                                                                           | 92   |
|                                                                                                                                                                                |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                                                | 1-52 |

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3747.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 20 ноември 2020 година.

Бр. 08-4127/1  
20 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
**Стево Пендаровски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

#### Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19 и 18/20), во член 2 став 1 по точката 16. се додава нова точка 17., која гласи:

„17. Модуларни градби или група од модуларни градби, наменети за вршење на здравствена дејност, се монтажно-демонтажни градби со едно ниво (приземје), со бруто развиена површина до 1000м<sup>2</sup>, чија изградба е финансирана со средства од Буџетот на Република Северна Македонија или со средства од Европската Унија или друга меѓународна организација, а се поставуваат на бетонска подлога, во рамки на дворно место на јавни здравствени установи или на местото на постојни објекти на јавни здравствени установи и истите можат да се поврзани или неповрзани со други објекти на јавни здравствени установи;“.

Точките 17 и 18 стануваат точки 18 и 19.

#### Член 2

Членот 42 се менува и гласи:

„(1) Странско правно лице може во Република Северна Македонија да ги врши работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградба на градби, пропишани со овој закон, ако добие потврда за

вршење на наведените работи од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа за уредување на просторот.

(2) За добивање на потврда, странското правно лице од држава која е членка на Европската Унија и од држава која не е членка на Европската Унија, треба да поднесе барање во кое ќе ја наведе дејноста и видот на градбата и да ја поднесе следнава документација:

- доказ со кој се потврдува дека лицето е регистрирано за вршење на соодветната дејност во државата во која има седиште,

- доказ дека има дозвола, односно лиценца за вршење на соодветните работи за видот на градбата, за кои бара потврда или доказ од надлежен орган дека во државата во која има седиште согласно со нејзините прописи за вршење на соодветните работи не се издава дозвола, односно лиценца и

- овластување за еден од вработените соодветно на работите за кои се бара потврдата, потврдено од Комората на овластени архитекти и овластени инженери и доказ дека е вработен кај барателот на потврдата.

(3) Странското правно лице од држава која не е членка на Европската Унија покрај доказите од ставот (2) на овој член треба да достави и потврда/и за успешно изведени работи соодветни на работите и видот на градбата за кои се бара потврда.

(4) Документите, односно доказите од ставовите (2) и (3) на овој член треба да се достават во оригинал или копија од оригиналот заверена на нотар и преведени од овластен судски преведувач на македонски јазик.

(5) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот ако утврди дека доставената документација е комплетна е должен во рок од 15 работни дена да издаде потврда кои работи странското правно лице согласно со овој закон може да ги врши во Република Северна Македонија, а доколку не е комплетна доставената документација да му достави известување во рок од 30 дена истата да ја комплетира. Доколку и по рокот од 30 дена наведен во известувањето, странското правно лице не ја комплетира документацијата, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот нема да издаде потврда.

(6) Потврдата од ставот (5) на овој член се издава со рок на важност од две години, а во случаите кога во лиценцата, односно дозволата издадена од државата во која странското правно лице има седиште е утврден рок на важност кој е пократок од две години, рокот на важност на потврдата не го надминува рокот на важност во лиценцата, односно дозволата.

(7) Странско физичко лице кое има овластување од друга држава, може во Република Северна Македонија да врши работи на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградба на градби, пропишани со овој закон, доколку овластувањето е потврдено од страна на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. При потврдување на овластувањето се утврдува дали овластувањето на странско физичко лице соодветствува на овластувањата пропишани со овој закон. Доколку се утврди дека овластувањето соодветствува, Комората на овластени архитекти и овластени инженери

издава потврда за веродостојноста на истото и за видот на овластување кое странското физичко лице го стекнува во Република Северна Македонија. За добивање на потврдата за странско физичко лице, се плаќа надоместок согласно со ценоникот за јавни услуги од членот 109 став (1) точка 7 од овој закон.

(8) Странско физичко лице може да ги врши работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградба на градби, пропишани со овој закон, во правно лице регистрирано во Централниот регистар за вршење на тие работи.

(9) По исклучок од ставот (8) на овој член домашно и странско физичко лице може да ги врши работите на проектирање, ревизија и надзор над изградба на градби во Република Северна Македонија и самостојно, доколку е избрано во постапка на јавна набавка за вршење на овие работи во проект финансиран од меѓународна организација и/или од Европската Унија.

(10) По исклучок, странско правно и физичко лице можат да ги вршат работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградба на градби, пропишани со овој закон, доколку е склучен меѓудржавен договор за реципроцитет согласно со условите утврдени со договорот.“.

#### Член 3

Во член 73 во ставот (1) по алинејата 25 се додава нова алинеја 26, која гласи:

„- модуларни градби или група од модуларни градби, наменети за вршење на здравствена дејност,“.

Во ставот (3) по зборовите: „урбанистичко планска документација,“ се додаваат зборовите: „како и модуларните градби или група од модуларни градби, наменети за вршење на здравствена дејност кои се поставуваат на место на постојни здравствени установи,“.

Во ставот (4) по зборовите: „прва категорија од членот 57 од овој закон“ се додаваат зборовите: „и за модуларни градби или група од модуларни градби, наменети за вршење на здравствена дејност кои се поставуваат на место на постојни здравствени установи“.

#### Член 4

Во член 74 во ставот (2) по зборовите: „решението го издава органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот,“ се додаваат зборовите: „барањето за изведување, односно поставување на модуларни градби или група од модуларни градби, наменети за вршење на здравствена дејност, се поднесува до Министерството за здравство и решението го издава Министерството за здравство,“.

Во ставот (5) по зборовите: „органот на државна управа надлежен за вршење на работите на уредување на просторот,“ се додаваат зборовите: „заклучокот, односно решението на Министерството за здравство“.

#### Член 5

Во член 101-а по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) По исклучок од ставот (1) на овој член, Министерството за здравство, постапката за издавање на решение за изведување, односно поставување на моду-

ларни градби или група од модуларни градби, наменети за вршење на здравствена дејност, од членот 73 од овој закон, ја спроведува во писмена форма.“.

#### Член 6

(1) Странските правни лица на кои им е издадена потврда за вршење на работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградба на градби, до денот на влегувањето во сила на овој закон, во која не е утврден рок на важност, се должни да поднесат барање за добивање на потврда согласно со одредбите од овој закон, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Доколку странските правни лица не поднесат барање во рокот утврден во ставот (1) на овој член, потврдите за вршење на работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградба на градби, кои се издадени до денот на влегувањето во сила на овој закон во кои не е утврден рок на важност, престануваат да важат.

#### Член 7

Постапките за добивање на потврди за вршење на работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградба на градби за странски правни лица, започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат според одредбите од овој закон.

#### Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

### L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË NDËRTIMIT

#### Neni 1

Në Ligjin e Ndërtimit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 244/19 dhe numër 18/20) në nenin 2 paragrafi 1 pas pikës 16. shtohet pikë e re 17., dhe bëhet siç vijon:

17. Ndërtesa modulare ose grup ndërtesash modulare, të dedikuara për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore, janë ndërtesa montuese-demontuese me një nivel (përdhese), me sipërfaqe bruto të zhvilluar deri në 1000m<sup>2</sup>, ndërtimi i të cilave është financuar me mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut ose me mjete nga Bashkimi Europian ose organizatë tjetër ndërkombëtare, por vendosen në bazë betoni, në korniza të oborrit të institucioneve shëndetësore publike ose në vendin e institucioneve ekzistuese të institucioneve shëndetësore publike dhe të njëjtat mund të jenë të lidhura ose jo të lidhura me objekte të tjera të institucioneve shëndetësore publike.“

Pikat 17 dhe 18 bëhen pika 18 dhe 19.

## Neni 2

Neni 42 ndryshohet dhe bëhet siç vijon:

(1) Personi i huaj juridik në Republikën e Maqedonisë së Veriut mund të kryejë punët e projektimit, revizionit, ndërtimit dhe mbikëqyrjes mbi ndërtimin e ndërtesave, të përcaktuara me këtë ligj, nëse merr vërtetim për kryerjen e punëve të theksuara nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e planifikimit hapësinor.

(2) Për marrjen e vërtetimit, personi i huaj juridik nga shteti i cili është anëtar i Bashkimit Europian dhe nga shteti i cili nuk është anëtar i Bashkimit Europian, duhet të paraqet kërkesë në të cilën do ta theksojë veprimtarinë dhe llojin e ndërtesës dhe ta paraqesë këtë dokumentacion:

- dëshmi me të cilën vërtetohet se personi është i regjistruar për kryerje të veprimtarisë përkatëse në shtetin në të cilin ka seli;

- dëshmi se ka leje, përkatësisht licencë për kryerje të punëve përkatëse për llojin e ndërtimit, për të cilën kërkon vërtetim ose dëshmi nga organi kompetent se në shtetin në të cilin ka seli në pajtim me dispozitat e tij për kryerje të punëve përkatëse nuk lëshohet leje, përkatësisht licencë dhe

- autorizim për njërin nga të punësuarit përkatësisht në punët për të cilët kërkohet vërtetim, i verifikuar nga Oda e Arkitektëve të Autorizuar dhe e Inxhinierëve të Autorizuar dhe dëshmi se është punësuar te kërkuesi i vërtetimit.

(3) Personi i huaj juridik nga shteti i cili nuk është anëtar i Bashkimit Europian, përveç dëshmimeve të paragrafit (2) të këtij neni, duhet të dorëzojë edhe vërtetim/dhe për punë të realizuara me sukses e që janë përkatëse me punët dhe llojin e ndërtesës për të cilat kërkohet vërtetim.

(4) Dokumentet përkatësisht dëshmitë nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni duhet të dorëzohen në origjinal ose në kopje të origjinalit të verifikuar në noter dhe të përkthyer nga përkthyesi i autorizuar gjyqësor në gjuhën maqedonase.

(5) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e planifikimit hapësinor, nëse konstaton se dokumentacioni i dorëzuar është i plotë, është i detyruar në afat prej 15 ditësh të lëshojë vërtetim se cilat punë personi i huaj juridik në pajtim me këtë ligj mund t'i kryejë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërkaq nëse dokumentacioni i dorëzuar nuk është i plotë, t'i paraqesë njoftim në afat prej 30 ditësh të njëjtin ta komplettojë. Nëse edhe pas afatit prej 30 ditësh të theksuar në njoftim, personi i huaj juridik nuk e kompletton dokumentacionin, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e planifikimit hapësinor nuk do të lëshojë vërtetim.

(6) Vërtetimi sipas paragrafit (5) të këtij neni lëshohet me afat të vlefshmërisë prej dy vjetësh, dhe në rastet kur në licencë, përkatësisht leje të lëshuar nga shteti në të cilin personi i huaj juridik ka seli është përcaktuar afat i vlefshmërisë i cili është më i shkurtër se dy vjet, afati i vlefshmërisë së vërtetimit nuk e tejkalon afatin e vlefshmërisë në licencë, përkatësisht lejen.

(7) Personi i huaj fizik, i cili ka autorizim nga shteti tjetër, në Republikën e Maqedonisë së Veriut mund të kryejë punë të projektimit, revizionit, realizimit dhe mbikëqyrjes mbi ndërtimin e ndërtesave, të përcaktuara me këtë ligj, nëse autorizimi është vërtetuar nga Oda e

Arkitektëve të Autorizuar dhe e Inxhinierëve të Autorizuar. Gjatë vërtetimit të autorizimit përcaktohet nëse autorizimi i personit të huaj fizik përputhet me autorizimin e përcaktuar me këtë ligj. Nëse përcaktohet se autorizimi përputhet, Oda e Arkitektëve të Autorizuar dhe e Inxhinierëve të Autorizuar lëshon vërtetim për vërtetësinë e saj dhe për llojin e autorizimit që personi i huaj fizik e fiton në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për marrjen e vërtetimit për person të huaj fizik, paguhet kompensim në pajtim me listën e çmimeve për shërbime publike sipas nenti 109 paragrafi (1) pika 7 të këtij ligji.

(8) Personi i huaj fizik mund të kryejë punët e projektimit, revizionit, realizimit dhe mbikëqyrjes mbi ndërtimin e ndërtesave, të përcaktuara me këtë ligj, në person juridik të regjistruar në Regjistrin qendror për kryerjen e atyre punëve.

(9) Me përjashtim të paragrafit (8) të këtij neni, person fizik vendas dhe i huaj mund të kryejë punët e projektimit, revizionit dhe mbikëqyrjes për ndërtimin e ndërtesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në mënyrë të pavarur, nëse zgjidhet në procedurë të furnizimit publik për kryerje të këtyre punëve në projekt të financuar nga organizatë ndërkombëtare dhe/ose nga Bashkimi Europian.

(10) Si përjashtim, personi i huaj juridik dhe fizik mund të kryejnë punët e projektimit, revizionit, realizimit dhe mbikëqyrjes së ndërtimit të ndërtesave, të përcaktuara me këtë ligj, nëse është lidhur marrëveshje ndërshtetërore për reciprocitet në pajtim me kushtet e përcaktuara me marrëveshjen."

## Neni 3

Në nenin 73 paragrafin (1) pas nënparagrafit 25 shtohet nënparagrafi i ri 26 dhe bëhet siç vijon:

"- ndërtesa modulare ose grup i ndërtesave modulare, të dedikuara për kryerje të veprimtarisë shëndetësore,".

Në paragrafin (3) pas fjalëve: "dokumentacioni i planit urbanistik", shtohen fjalët: "si dhe ndërtesat modulare ose grup ndërtesash modulare, të destinuara për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore të cilat vendosen në vend të institucioneve shëndetësore ekzistuese,".

Në paragrafin (4) pas fjalëve: "kategoria e parë e neni 57 nga ky ligj" shtohen fjalët: dhe për ndërtesat modulare ose grup ndërtesash modulare, të destinuara për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore të cilat vendosen në vend të institucioneve shëndetësore ekzistuese,".

## Neni 4

Në nenin 74 në paragrafin (2) pas fjalëve: "aktvendimin e lëshon organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës", shtohen fjalët: "kërkesën për realizim ose vendosje të ndërtesave modulare ose grup ndërtesash modulare, të destinuara për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore, paraqet në Ministrinë e Shëndetësisë dhe aktvendimin e lëshon Ministria e Shëndetësisë,".

Në paragrafin (5) pas fjalëve: "organi i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e punëve të planifikimit hapësinor", shtohen fjalët: "përfundimi, përkatësisht aktvendimi i Ministrisë së Shëndetësisë".

## Neni 5

Në nenin 101-a pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) dhe bëhet siç vijon:

“(5) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, Ministria e Shëndetësisë, procedurën për lëshimin e aktvendimit për realizim ose vendosjen e ndërtesave modulare ose grup ndërtesash modulare, të destinuara për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore, sipas nenit 73 të këtij ligji, e zbaton në formë të shkruar.“.

#### Neni 6

(1) Persona të huaj juridikë, të cilëve u është lëshuar vërtetim për kryerjen e punëve të projektimit, revizionit, realizimit dhe mbikëqyrjes së ndërtimit të ndërtesave, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në të cilën nuk është përcaktuar afati i vlefshmërisë, janë të detyruar të paraqesin kërkesë për marrjen e vërtetimit në pajtim me dispozitat e këtij ligji, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Nëse persona të huaj juridikë, nuk paraqesin kërkesë në afat të përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni, vërtetimet për kryerjen e punëve të projektimit, revizionit, realizimit dhe mbikëqyrjes së ndërtimit të ndërtesave, të cilët janë realizuar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në të cilat nuk është përcaktuar afati i vlefshmërisë, pushojnë të vlejsh.

#### Neni 7

Procedurat për marrjen e vërtetimeve për kryerjen e punëve të projektimit, revizionit, realizimit dhe mbikëqyrjes mbi ndërtimin e ndërtesave për persona të huaj juridikë, të filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë sipas dispozitave të këtij ligji.

#### Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.“

### 3748.

Прз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 132 ставови (3) и (5) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 24/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2020 година, донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ

I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за именување на член на Државната комисија за жалби по јавни набавки.

II. За член на Државната комисија може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

1. е државјанин на Република Северна Македонија;
2. во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
3. има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование во областа во која го има работното искуство од најмалку седум години од потточка 4;

4. има работно искуство од најмалку седум години од кои најмалку пет години од областа на јавните набавки и

5. поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за познавање на англиски јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,
- БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и документите со кои се докажува исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до Собранието на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4123/1  
20 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Северна  
Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenit 132 paragrafët (3) dhe (5) të Ligjit të Prokurimeve Publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/2019), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 20 nëntor 2020, mori

#### V E N D I M

#### TË SHPALLJES SË KONKURSIONIT PUBLIK PËR EMËRIMIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT SHETETËROR TË ANKESAVE PËR PROKURIME PUBLIKE

I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall konkurs publik për emërimin e anëtarit të Komisionit Shtetëror të Ankesave për Prokurime Publike.

II. Anëtar i Komisionit Shtetëror mund të emërohet personi i cili i përmbush kushtet si në vijim:

1. është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
2. në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion i kundërvajtjes me ndalim për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
3. ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK-së, përkatësisht ka mbaruar shkallën e arsimit VII/1 në fushën në të cilën e ka përvojën e punës prej së paku shtatë vjet nga nënpika 4;

4. ka përvojë pune prej së paku shtatë vjet prej të cilave së paku pesë vjet në fushën e prokurimeve publike dhe

5. zotëron njërën nga certifikatat e njohura ndërkombëtarisht për njohjen e gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFL me së paku 74 pikë,
- IELTS me së paku 6 pikë,
- (ILEC) (Cambridge English: Legal) me së paku nivelin B2,
- FCE (Cambridge English: First) - të dhënë,
- BULATS me së paku 60 pikë ose
- APTIS – me së paku nivelin B2.

III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs, biografia personale dhe dokumentet me të cilat dëshmohet plotësimi i kushteve sipas pikës II. të këtij vendimi, në original ose kopje të verifikuar në noter, parashtrihen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej 15 ditëve nga botimi i këtij vendimi në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

IV. Ky vendim do të botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në gazetata "Nova Makedonija" "Sloboden Pecat" dhe "Koha".

#### KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08 - 4123/1  
20 nëntor 2020  
Shkup

Kryetari i Kuvendit  
të Republikës së  
Maqedonisë së Veriut  
Mr. **Talat Xhaferi**, d.v.

3749.

Vrз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 27 ставови (6) и (7) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ број 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2020 година, донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за именување член на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Овој оглас се објавува за член кој нема да биде професионално ангажиран во работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

II. За член на Комисијата за заштита на конкуренцијата може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Северна Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на правото и економијата;

4) да има минимум пет години работно искуство во структурата и посебни знаења од областа на конкуренцијата, трговското право, менаџментот и финансиите и

5) поседува еден од следниве меѓународно признајни сертификати за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).

Кандидатите треба да ги имаат предвид ставовите (9) и (10) на членот 27 од Законот за заштита на конкуренцијата коишто се однесуваат на случаите кои би можеле да доведат до судир на интереси при вршењето на оваа функција.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и документите со кои се докажува исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до Собранието на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Кoha“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4124/1  
20 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Северна  
Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenit 27 paragrafët (6) dhe (7) të Ligjit të Mbrojtjes së Konkurrencës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 dhe 83/18), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 20 nëntor 2020, mori

#### V E N D I M

#### TË SHPALLJES SË KONKURSIT PUBLIK PËR EMËRIMIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT TË MBROJTJES SË KONKURENCËS

I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall konkurs publik për emërimin e anëtarit të Komisionit të Mbrojtjes së Konkurrencës. Ky konkurs publikohet për anëtarin i cili nuk do të angazhohet profesionalisht në punën e Komisionit të Mbrojtjes së Konkurrencës.

II. Anëtar i Komisionit të Mbrojtjes së Konkurrencës mund të emërohet person i cili i përmbush kushtet si në vijim:

1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;  
2) në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion i kundërvajtjes me ndalim për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

3) ka fituar të paktën 240 kredi sipas SETK-së, përkatësisht ka mbaruar shkallën e arsimit VII/1 në fushën në të drejtës dhe ekonomisë;

4) të ketë të paktën pesë vjet përvojë pune në profesion dhe njohuri të veçanta në fushën e konkurrencës, të drejtës tregtare, menaxhimit dhe financave dhe

5) zotëron njërin nga certifikatat e njohura ndërkombëtarisht për njohjen e gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

-TOEFEL me të paktën 74 pikë,  
-IELTS me të paktën 6 pikë,  
-(ILEC) (Cambridge English: Legal) me të paktën niveli B2,

-FCE (Cambridge English: First) - të dhënë,  
-BULATS me të paktën 60 pikë dhe  
-APTIS – me të paktën niveli B2.

Kandidatët duhet t'i marrin parasysh paragrafët (9) dhe (10) të nenit 27 të Ligjit të Mbrojtjes së Konkurrencës të cilat u referohen rasteve që mund të çojnë në konflikt interesi në ushtrimin e këtij funksioni.

III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs, biografia personale dhe dokumentet që dëshmojnë plotësimin e kushteve sipas pikës II. të këtij vendimi, në origjinal ose kopje të verifikuar në noter, parashtrihen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej 15 ditëve nga botimi i këtij vendimi në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

IV. Ky vendim do të botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në gazetata "Nova Makedonija" "Sloboden Pecat" dhe "Koha".

#### KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08 - 4124/1  
20 nëntor 2020  
Shkup

Kryetari i Kuvendit  
të Republikës së  
Maqedonisë së Veriut  
Mr. **Talat Xhaferi**, d.v.

3750.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 16, 17 и 18 ставови (1) и (2) и членот 45 од Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 258/20), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2020 година, донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за избор на членови (седум) на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (во натамошниот текст: Комисија).

При изборот на првиот состав на Комисијата, согласно со Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 258/20), четири членови се избираат со мандат од пет години, а тројца членови со мандат од три години, со право на уште еден последователен повторен избор.

II. За член на Комисијата може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

1) да е државјанин на Република Северна Македонија;

2) да има стекнато 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование и има минимум седум години работно искуство од областа на човековите права од кои пет години во областа на еднаквост и недискриминација;

3) во моментот на изборот со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна затвор од над шест месеци или забрана за вршење на професија, дејност или должност и

4) да не е носител на функција во политичка партија.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до Собранието на Република Северна Македонија. За исполнување на условот од точката II. потточка 4) на оваа одлука кандидатот треба да достави и лична изјава заверена на нотар дека не е носител на функција во политичка партија.

IV. Огласот трае 30 дена од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“, во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „„Кoha“ и на веб страницата на Собранието на Република Северна Македонија.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4125/1  
20 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Северна  
Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

Нë базë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 16, 17 dhe 18 paragrafët (1) dhe (2) dhe nenit 45 të Ligjit të Parandalimit dhe të Mbrojtjes nga Diskriminimi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 258/20), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 20 nëntor 2020, mori

**V E N D I M**  
**TË SHPALLJES SË KONKURSIONIT PUBLIK PËR**  
**ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË**  
**PARANDALIMIT DHE TË MBROJTJES NGA**  
**DISKRIMINIMI**

I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall konkurs publik për zgjedhjen e anëtarëve (shtatë) të Komisionit të Parandalimit dhe të Mbrojtjes nga Diskriminimi (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni).

Gjatë zgjedhjes së përbërjes së parë të komisionit, në përputhje me Ligjin e Parandalimit dhe të Mbrojtjes nga Diskriminimi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 258/2020), katër anëtarë zgjidhen me mandat prej pesë vitesh, kurse tre anëtarë me mandat prej tre vitesh, me të drejtë edhe për një rizgjedhje të njëpasnjëshme.

II. Anëtar i komisionit mund të zgjidhet personi i cili i plotëson kushtet siç vijojnë:

- 1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
- 2) të ketë fituar 240 kredi sipas SETK-së ose shkallën VII/1 të arsimit dhe të ketë së paku shtatë vjet përvojë pune në fushën e të drejtave të njeriut, nga të cilat pesë vjet në fushën e barazisë dhe mosdiskriminimit;
- 3) në momentin e zgjedhjes me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë dënim të shqiptuar me burgim prej mbi gjashtë muaj ose ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe
- 4) të mos jetë bartës i funksionit në parti politike.

III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs, biografia personale dhe dokumentet e nevojshme për dëshminë e plotësimit të kushteve sipas pikës II. të këtij vendimi, në origjinal ose kopje të verifikuar në noter, parashtrihen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për plotësimin e kushtit sipas pikës II. nënpika 4) të këtij vendimi, kandidati duhet të paraqesë edhe deklaratë personale të vërtetuar në noter se nuk është bartës i funksionit në parti politike.

IV. Konkursi zgjat 30 ditë nga botimi në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

V. Ky vendim do të botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", në gazetën "Nova Makedonija", "Sloboden Pечат" dhe "Koha" dhe në ueb faqen e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

**KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË**  
**VERIUT**

Nr. 08 - 4125/1  
 20 nëntor 2020  
 Shkup

Kryetari i Kuvendit  
 të Republikës së  
 Maqedonisë së Veriut  
 Mr. **Talat Xhaferi**, d.v.

3751.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, членот 15 став (2) и членот 16 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18 и „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ број 98/19 и 153/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2020 година, донесе

**O D L U K A**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ**  
**ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА**  
**ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ**

I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за именување на два члена на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Комисија).

II. За член на Комисијата може да биде именувано лице, кое:

- е државјанин на Република Северна Македонија,
- во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- активно го користи македонскиот јазик,
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на информатиката, телекомуникациите, правото или економијата,
- има најмалку пет години соодветно работно искуство и посебни знаења од областа на електронските комуникации и
- поседува сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Кандидатите треба да го имаат предвид членот 17 од Законот за електронските комуникации што се однесува на неспојливост на функцијата член на Комисија.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и документите со кои се докажува исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до Собранието на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА**  
**МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08 - 4126/1  
 20 ноември 2020 година  
 Скопје

Претседател на Собранието  
 на Република Северна  
 Македонија,  
 м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

Нë базë тë nenit 68 paragrafi 2 тë Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, nenit 15 paragrafi (2) dhe nenit 16 тë Ligjit тë Komunikimeve Elektronike („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 dhe 21/18 dhe 21/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut 98/19 dhe 153/19“), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mbledhjen e mbajtur më 20 nëntor 2020, mori



## V E N D I M

## TË SHPALLJES SË KONKURSET PUBLIK PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE NË KOMISIONIN E AGJENCISË SË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE

I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë shpall konkurs publik për emërimin e dy anëtarëve të Komisionit të Agjencisë së Komunikimeve Elektronike (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni).

II. Anëtar i komisionit mund të emërohet personi, i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
- në momentin e zgjedhjes me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë dënim të shqiptuar ose sanksion kundërvajtës me ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës,

- që e përdor maqedonase në mënyrë aktive,
- të ketë së paku 240 kredi sipas SETK-së ose të ketë të mbaruar shkallën e arsimit VII/1 në fushën e informatikës, telekomunikimeve, drejtësisë ose ekonomisë,

- të ketë së paku pesë vjet përvojë pune përkatëse dhe njohuri të veçanta nga sfera komunikimeve elektronike dhe

- zotëron certifikatë për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyrë.

Kandidatët duhet ta kenë parasysh nenin 17 të Ligjit të Komunikimeve Elektronike, që ka të bëjë me mospërputhjen e funksionit të anëtarit të komisionit.

III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs, biografia personale dhe dokumentet me të cilat dëshmohet plotësimi i kushteve sipas pikës II. të këtij vendimi, në origjinal ose kopje të verifikuar në noter, parashtrohen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej 15 ditësh nga shpallja e këtij vendimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

IV. Ky vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në gazetata “Nova Makedonija”, “Slloboden Peçat” dhe “Koha”.

## KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08 - 4126/1  
20 nëntor 2020  
Shkup

Kryetari i Kuvendit  
të Republikës së  
Maqedonisë së Veriut  
Mr. **Talat Xhaferi**, d.v.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА

3752.

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.98/19), Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, на 22 септември 2020 година, ја донесе следната

## О Д Л У К А

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

## Член 1

Во Одлуката за формирање на Канцеларија на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.9/03, 15/07, 20/12 и 156/2016) и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.6/20), по членот 3, се додаваат пет нови члена 3-а, 3-б, 3-в, 3-г и 3-д кои гласат:

## “Член 3-а

Во Канцеларијата заради подобра координација и реализација на надлежностите, се формираат Секретаријати и тоа,

- Секретаријат за организација и администрација на работата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија;

- Секретаријат за комуникации и јавни политики;

- Секретаријат за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија и на стратешки проекти;

Со секретаријатите раководат секретари кои ги именува и разрешува претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

Секретарите на секретаријатите за својата работа му одговараат на претседателот на Владата.

Во работата на секретарот на секретаријатот, му помагаат помошници секретари, кои што ги именува и разрешува претседателот на Владата.

Помошниците секретари, за својата работа, му одговараат на претседателот на Владата и на секретарот.

Платата на секретарот и на помошниците секретари ја определува претседателот на Владата, при што соодветно се зема предвид Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Северна Македонија.

## Член 3-б

Секретарот за организација и администрација на работата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија ги врши следните работи:

- обезбедува стручна, административна, оперативна, техничка и логистичка поддршка;

- обезбедува правна поддршка, разгледува правни прашања и постапува по претставки и предлози;

- врши координација со службите за безбедност;

- го следи и анализира остварувањето на правата на граѓаните низ институциите;

- комуницира со граѓани и со претставници на заинтересирани групи и правни чинители и организира приеми на странки;

- ја координира соработката на претседателот на Владата со државните органи, јавни претпријатија, установи, трговски друштва, здруженија и други правни лица;

Секретарот за комуникации и јавни политики ги врши следните работи:

- ја подготвува и реализира Комуникациската стратегија на Владата на Република Северна Македонија;

- обезбедува информирање на јавноста за активностите на претседателот на Владата и Владата;

- обезбедува координација на Пи-ар активностите на претседателот на Владата, Владата, министерствата и други органи на државната управа;

- ја следи реализацијата на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија;

- ги иницира, координира и ја следи реализацијата на кампањите од јавен интерес;

- организира и ја следи организацијата на настани и ги координира протоколарните активности на претседателот на Владата и на Владата;

- предлага мерки и иницијативи во сфери на јавните политики;

- ја координира и помага работата на ресорните советници на претседателот на Владата кои обезбедуваат анализи и предлози за јавни политики;

- ја координира работата на портпаролите и на Секторот за односи со јавност при Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија;

Секретарот за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија и на стратешки проекти ги врши следните работи:

- го известува претседателот на Владата за остварувањето на надлежностите на органите на државната управа;

- го известува претседателот на Владата за работата на правните лица основани од Владата и им дава поддршка во реализација на нивните програмски цели и активности;

- го следи предлагањето, донесувањето и извршувањето на Годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија;

- го известува Претседателот на Владата за реализација на заклучоците на Владата, за проблемите со кои се соочуваат институциите и дава предлози и предлага иницијативи за промени во законската регулатива за нивно надминување;

- го известува претседателот на Владата за активностите во врска со реформата на јавната администрација;

- го известува претседателот на Владата за статусот на усогласеноста на националното законодавство со законодавството на Европската Унија;

#### Член 3-в

Секретарите на секретаријатите му помагаат на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, во вршењето на неговите права и должности кои произлегуваат од Уставот, законите и Деловникот за работа на Владата.

Работата на секој од секретарите ќе биде уредена со Правилникот за внатрешна организација на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија.

Секретарите на секретаријатите се должни да го почитуваат и афирмираат принципот на меѓусебна соработка.

Во вршењето на работи од својот делокруг, секој од секретарите остварува соработка и највисоко ниво на писмена кореспонденција со Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, Службата за општи и заеднички работи и други органи на државната управа.

#### Член 3-г

Советниците на претседателот на Владата се распоредуваат во еден од секретаријатите, соодветно на нивниот делокруг на работа, и за својата работа му одговараат на претседателот на Владата.

#### Член 3-д

Вработените и ангажираните лица во Канцеларијата на претседателот на Владата, соодветно на нивниот делокруг на работи и работни задачи ќе извршуваат работи и работни задачи во соодветниот секретаријат.

#### Член 2

Во член 5 зборовите “член 3” се заменуваат со зборовите “членовите 3 и 3-а став 1.”

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 08-1562/1  
22 септември 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**

3753.

Врз основа на членот 31-а од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), министерот за култура донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ И ВРЕДНОСТА НА КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА****Член 1**

Со оваа одлука, во зависност од видот на националната установа, статусот на матична установа, бројот на вработените, потребите на националната установа, сложеноста на работата и дејноста на националната установа, се утврдуваат коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата.

**Член 2**

Висината на платата на директорите во националните установи од областа на културата, се утврдува во коефициент од 2,4058 до 5,2154.

**Член 3**

Коефициентите за платите на директорите во националните установи од областа на културата, се групираат по групи и изнесуваат:

**I. Национални установи од прва група**

Во оваа група се националните установи кои се централни, односно матични установи по одделни дејности или установи кои се единствени од својот карактер, установите основани согласно закон заради нивната координирачка функција во однос на останатите установи, установи кои што со својата програмска активност остваруваат врвни културни дострели, потврдени со награди, признанија или позитивна критика и кои даваат значаен придонес во презентација на културата, и тоа:

1. Национална установа „Национална Опера и Балет“ - Скопје: 5,2147
2. Национална установа „Македонски народен театар“ - Скопје: 5,0770
3. Национална установа „Драмски театар“ - Скопје: 4,9673
4. Национална установа Филхармонија на Република Северна Македонија - Скопје: 4,9673
5. Национална установа „Театар Комедија“ - Скопје: 4,9673
6. Национална установа „Народен театар“ - Битола: 4,7846
7. Национална установа „Албански театар“ - Скопје: 4,7846
8. Национална установа „Турски театар“ - Скопје: 4,7846
9. Национална установа „Театар за деца и млади“ - Скопје: 4,7846

10. Национална установа Албански театар за деца и млади Скопје: 4,7846

11. Национална установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност - Скопје: 4,4799

12. Национална установа Национална и Универзитетска Библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје: 4,2679

13. Национална установа Ансамбл за народни игри и песни „Танец“ - Скопје: 4,1753

14. Национална установа „Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Северна Македонија“ - Скопје: 4,1753

15. Национална установа „Музеј на Република Северна Македонија“ - Скопје: 4,1753

16. Национална установа „Национален конзерваторски центар“ - Скопје: 4,1753

17. Национална установа „Музеј на современа уметност“ - Скопје: 4,1753

18. Национална установа „Национална галерија на Република Северна Македонија“ - Скопје: 4,1753

19. Национална установа „Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј“ - Битола: 4,1753

20. Национална установа Центар за култура „Трајко Прокопиев“ - Куманово: 4,1753

21. Национална установа Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид: 4,1753

22. Национална установа Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп: 4,1753

23. Национална установа „Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј“ - Прилеп: 4,1753

24. Национална установа „Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј“ - Охрид: 4,1753

25. Национална установа Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица: 4,1753

26. Национална установа „Археолошки музеј на Република Северна Македонија“ - Скопје: 4,1753

27. Национална установа Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип: 4,1753

28. Национална установа „Кинотека на Република Северна Македонија“ - Скопје: 4,1753

29. Национална установа „Тетовски театар“ - Тетово: 4,1753

30. Национална установа „Гостиварски театар“ - Гостивар: 4,1753

31. Национална установа „Охридско лето“ - Охрид: 4,1753

32. Национална установа Центар за култура „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“ - Велес: 4,1753

**II. Национални установи од втора група**

Во оваа група се националните установи кои се комплексни и извршуваат надлежности и активности од повеќе дејности (заводи и музеи или центри за култура и театри), установи кои реализираат меѓународни програмски содржини само во одреден период од годината, установи со потесна жанровска специфика и определба, установи чии културни дострели се потврдени со награди признанија и како такви влијаат во презентација на културата и нејзиниот развој, установи кои остваруваат програмски содржини насочени кон заедниците, и тоа:

1. Национална установа „Природонаучен музеј на Република Северна Македонија“ - Скопје: 3,5661

2. Национална установа за управување со археолошкиот локалитет „СТОБИ“ – Градско: 3,5661
3. Национална установа „Конзерваторски центар“ - Скопје: 3,5661
4. Национална установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ – Битола: 3,5661
5. Национална установа „Центар за култура“ - Битола: 3,5661
6. Национална установа Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ - Струга: 3,5661
7. Национална установа „Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј“ - Струмица: 3,5661
8. Национална установа „Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј“ - Штип: 3,5661
9. Национална установа „Спомен кука на Мајка Тереза“ - Скопје: 3,5661
10. Национална установа Центар за култура „Браќа Миладинови“ - Струга: 3,2006
11. Национална установа Филмски центар „Вардар филм“ - Скопје 3,2006
12. Национална установа Центар за култура „АС-НОМ“ – Гостивар: 3,2006
13. Национална установа „Спомен кука на Тодор Прески“ – Крушево: 3,2006
14. Национална установа „Центар за култура“ - Дебар: 3,2006
15. Национална установа „Музеј“ - Гевгелија: 3,2006
16. Национална установа „Музеј“ - Куманово: 3,2006
17. Национална установа „Историски музеј“ - Крушево: 3,2006
18. Национална установа Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево: 3,2006

### III. Национални установи од трета група

Во оваа група се националните установи кои гравитираат во пограничните региони и кои со своето дејствување се значајни за заштита и остварување на националниот интерес на државата во културата за тие подрачја, со акцент на преку граничната културна соработка и установи кои со своето пошироко дејствување во соседните општини создаваат услови за порамномерен културен развој, за дементрополизација и за поддршка на неразвиените општини во кои нема установи од областа на културата, и тоа:

1. Национална установа „Музеј на албанската азбука“ - Битола: 2,9569
2. Национална установа „Конзерваторски центар“ - Гостивар: 2,9569
3. Национална установа Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“ - Делчево: 2,9569
4. Национална установа „Музеј Западна Македонија во НОВ“ - Кичево: 2,9569
5. Национална установа Центар за култура „Бели Мугри“ - Кочани: 2,9569
6. Национална установа „Центар за култура“ - Крива Паланка: 2,9569
7. Национална установа Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ - Неготино: 2,9569
8. Национална установа Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово: 2,9569
9. Национална установа „Музеј на Тетовскиот крај“ - Тетово: 2,9569

10. Национална установа „Уметничка галерија“ - Тетово: 2,9569
11. Национална установа Центар за култура „Иљо Антески - Смок“ – Тетово 2,9569
12. Национална установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид: 2,9569
13. Национална установа Музеј „Д-р Никола Незлобински“ - Струга: 2,9569
14. Национална установа Универзитетска Библиотека „Гоце Делчев“ - Штип: 2,9569.

### Член 4

Вредноста на коефициентот за пресметување на основната бруто плата на директорите во националните установи од областа на културата, по групи утврдени во членот 3 од оваа одлука, изнесува:

1. За првата група на национални установи – 17.100 денари;
2. За втората група на национални установи – 18.500 денари;
3. За третата група на национални установи – 19.050 денари.

### Член 5

Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престануваат да важат Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата бр.55-8178/3 од 28.7.2015 година, Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата бр.52-7435/1 од 8.6.2018 година, Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата бр.52-13900/1 од 10.12.2018 година, Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата бр.53-11017/1 од 2.10.2019 година и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата бр.53-729/1 од 20.1.2020 година.

### Член 6

Оваа одлука ќе отпочне да се применува од исплатата на платата за месец октомври 2020 година.

### Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 53-8660/5

9 октомври 2020 година  
Скопје

Министер,  
Ирена Стефоска, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА**

**3754.**

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-118 од 6.11.2020 година на седницата одржана на ден 18.11.2020 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ**  
**НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицецо Илчо Лазарески од Скопје издадена со Решение бр.УП1 08-7 од 10.2.2016 година од Комисијата за хартии од вредност.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Илчо Лазарески се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Илчо Лазарески престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. УП1 08-118  
18 ноември 2020 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
м-р **Нора Алиџи, с.р.**

Në bazë të nenit 114 të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-118 të datës 6.11.2020, në seancën e mbajtur më datë 18.11.2020, e sollti këtë

**AKT V E N D I M**  
**PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS TË NJË**  
**BROKERI**

1. Ripërtrihet leja e punës e një brokeri për personin Illço Llazareski nga Shkupi e lëshuar me Aktvendim nr. PA1 08-7, datë 10.2.2016, nga Komisioni i Letrave me Vlerë.

2. Leja e punës e një brokeri për personin Illço Llazareski i ripërtrihet për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh nga dita e sielljes së këtij Aktvendimi.

3. Leja e punës e një brokeri për personin Illço Llazareski pushon të vlejë edhe para skadimit të afatit të përcaktuar në nenin 2 të këtij aktvendimi në rastet e parapara me Ligj.

4. Ky Aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA1 08-118  
18.11.2020  
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i  
Republikës së Maqedonisë së Veriut  
Kryetaria,  
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.

3755.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-119 од 6.11.2020 година на седницата одржана на ден 18.11.2020 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ**  
**НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Иван Штериов од Скопје издадена со Решение бр.УП1 08-6 од 10.2.2016 година од Комисијата за хартии од вредност.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Иван Штериев се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Иван Штериов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. УП1 08-119  
18 ноември 2020 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
м-р **Нора Алити, с.р.**

Në bazë të nenit 114 të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-119 datë 6.11.2020, në seancën e mbajtur më 18.11.2020, e solli këtë

**A K T V E N D I M**  
**PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS TË NJË**  
**BROKERI**

1. Ripërtërihet leja e punës e një brokeri për personin Ivan Shteriev nga Shkupi e lëshuar me Aktvendim nr. PA1 08-6, datë 10.2.2016, nga Komisioni i Letrave me Vlerë.

2. Leja e punës e një brokeri për personin Ivan Shteriev i ripërtërihet për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh nga dita e sjelljes së këtij Aktvendimi.

3. Леја е понес е një brokeri për personin Ivan Shteriev pushon të vlejë edhe para skadimit të afatit të përcaktuar në nenin 2 të këtij aktvendimi në rastet e parapara me Ligj.

4. Ky Aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Numër PA1 08-119  
18.11.2020  
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i  
Republikës së Maqedonisë së Veriut  
Kryetarja,  
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.

**3756.**

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-120 од 6.11.2020 година на седницата одржана на ден 18.11.2020 година го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Евита Иванова од Скопје издадена со Решение бр.УП1 08-9 од 10.2.2016 година од Комисијата за хартии од вредност.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Евита Иванова се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Евита Иванова престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. УП1 08-120  
18 ноември 2020 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë bazë të nenit 114 të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-120 datë 6.11.2020, në seancën e mbajtur më datë 18.11.2020 e solli këtë

### AKTVENDIM

#### PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS TË NJË BROKERI

1. Ripërtërihet leja e punës e një brokeri për personin Evita Ivanova nga Shkupi e lëshuar me Aktvendim nr. PA1 08-9, datë 10.2.2016, nga Komisioni i Letrave me Vlerë.

2. Leja e punës e një brokeri për personin Evita Ivanova i ripërtërihet për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh nga dita e sjelljes së këtij Aktvendimi.

3. Leja e punës e një brokeri për personin Evita Ivanova pushon të vlejë edhe para skadimit të afatit të përcaktuar në nenin 2 të këtij aktvendimi në rastet e parapara me Ligj.

4. Ky Aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Numër PA1 08-120  
18.11.2020  
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i  
Republikës së Maqedonisë së Veriut  
Kryetarja,  
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.

**3757.**

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-121 од 6.11.2020 година на седницата одржана на ден 18.11.2020 година го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Борис Волкан од Скопје издадена со Решение бр.УП1 08-8 од 10.2.2016 година од Комисијата за хартии од вредност.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Борис Волкан се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Борис Волкан престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. УП1 08-121  
18 ноември 2020 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë bazë të nenit 114 të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-121 datë 6.11.2020, në seancën e mbajtur më 18.11.2020 e solli këtë

**AKTVENDIM  
PËR RIPËRTËRITJEN E LEJES SË PUNËS TË NJË  
BROKERI**

1. Ripërtërihet leja e punës e një brokeri për personin Boris Vollkan nga Shkupi e lëshuar me Aktvendim nr. PA1 08-8, datë 10.02.2016, nga Komisioni i Letrave me Vlerë.

2. Leja e punës e një brokeri për personin Boris Vollkan i ripërtërihet për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh nga dita e sjelljes së këtij Aktvendimi.

3. Leja e punës e një brokeri për personin Boris Vollkan pushon të vlejë edhe para skadimit të afatit të përcaktuar në nenin 2 të këtij aktvendimi në rastet e parapara me Ligj.

4. Ky Aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Numër PA1 08-121  
18.11.2020  
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i  
Republikës së Maqedonisë së Veriut  
Kryetarja,  
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.

**3758.**

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) постапувајќи по барањето бр.УП1 08-122 од 06.11.2020 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 18.11.2020 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИН-  
ВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Миленко Ѓошевски од Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Миленко Ѓошевски се дава за период од 5 (пет) години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Миленко Ѓошевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во Службен весник на Република Северна Македонија.

Бр. УП1 08-122  
18 ноември 2020 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë базë тë ненит 151 тë Лигјит тë Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe 31/2020) duke vepruar ndaj kërkesës nr.PA1 08-122 datë 06.11.2020, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më datë 18.11.2020 e solli këtë

**AKTVENDIM  
PËR DHËNIE TË LEJES SË PUNËS NJË  
KËSHILLTARI INVESTUES**

1. I jepet leja e punës si këshilltar investues personit Milenko Gjoshovski nga Shkupi.

2. Leja e punës si këshilltar investues, personit Milenko Gjoshovski i jepet për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh nga dita e lëshimit.

3. Leja e punës si këshilltar investues e personit Milenko Gjoshovski, pushon të vlejë edhe para skadimit të afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij aktvendimi në rastet e parashikuara me Ligj.

4. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Numër PA1 08-122  
18.11.2020  
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i  
Republikës së Maqedonisë së Veriut  
Kryetarja,  
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.

**3759.**

Врз основа на член 134 став 3 од Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на РМ” бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и Службен весник на РСМ бр 31/2020), како и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18.11.2020 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ  
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СОД-  
РЖИНА, ФОРМА И РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ  
НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО ОД СТРАНА  
НА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ, ДРУШТВАТА  
ЗА УПРАВУВАЊЕ И ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА<sup>1</sup>**

Член 1

Со Правилникот за задолжителната содржина, формата и роковите за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува содржината, формата и роковите за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициски фондови и депозитарната банка.

<sup>1</sup> Пречистениот текст на Правилникот за задолжителната содржина, формата и роковите за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка ги опфаќа: Правилникот за задолжителната содржина, формата и роковите за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка („Сл. весник на РМ“ бр.195/2014) и Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за задолжителната содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка („Сл. весник на РСМ“ бр. 261/2020)

## Член 2

(1) Извештаите за работењето на инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Друштво) и депозитарната банка кои се доставуваат до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисијата), се финансиските извештаи согласно член 114 и член 115 од Законот за инвестициски фондови и други извештаи кои се однесуваат на работењето на инвестициските фондови, друштвата за управување со фондови и депозитарната банка.

(2) Со овој Правилник се регулира и доставувањето на не-финансиските извештаи (известувања) кои инвестициските фондови, друштвата и депозитарната банка ги доставуваат до Комисијата согласно Законот за инвестициски фондови и подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон.

## Член 3

Содржината и формата на финансиските извештаи на инвестициските фондови се пропишува со Законот за инвестициски фондови, Правилникот за сметковниот план, содржината на одделните сметки во сметковниот план на отворените фондови, како и формата и содржината на финансиските извештаи на отворените фондови и со овој Правилник.

## Член 4

(1) Друштво кое има регистрирано подружница во Република Македонија и продава удели на странски инвестициски фондови согласно Законот за инвестициски фондови е должно до Комисијата да доставува извештаи за своето работење согласно одредбите од Анекс 1 и извештајот од Анекс 3 односно сумарни податоци за нето уплати и исплати направени од правни и физички лица од Република Македонија за претходниот месец согласно со последниот датум на вреднување на претходниот месец.

(2) Одредбите од овој Правилник во целост се применуваат на друштвото за управување кое има основано подружница надвор од Република Македонија односно продава/издава удели/акции на инвестициски фондови надвор од Република Македонија.

## **I. Типови на известувања, содржина и периоди на известувања кои се поднесуваат од страна на друштвата за управување со фондови, инвестициските фондови и депозитарните банки.**

### **1. Дневни известувања за инвестициските фондови**

## Член 5

**(Извештаи за НАВ)**

(1) Друштвото првиот работен ден по последниот ден од пресметковниот период одреден за пресметување на нето вредноста на имотот на инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд (во понатамошниот текст: НАВ) до Комисијата доставува извештај за вредноста на фондот, нето вредноста на фондот, вредноста на уделот на денот на пресметката како и извештај за бројот на удели (акции) издадени до денот на вреднување.

(2) Вреднувањето на инвестицискиот фонд се врши согласно со Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд.

(3) Рокот за известување за нето вредноста на имотот на фондот истекува во 23:59:59 часот на првиот работен ден по последниот ден од пресметковниот период одреден за пресметување на нето вредноста на имотот на инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд.

(4) Известувањето за НАВ друштвата го доставуваат за секој фонд согласно упатството дадено во Анекс 1 од овој Правилник.

(5) Внесените податоци во системот треба да бидат потврдени од страна на депозитарна банка пред истите да бидат доставени до Комисијата.

(6) Доколку депозитарната банка одбие да ги потврди податоците за вреднувањето на инвестицискиот фонд, истата е должна да достави извештај за неправилност од член 13 од овој Правилник по одобрување на дневниот извештај за вреднување.

## Член 6

**(Известувања за трансакциите и структурата на вложувањата)**

(1) Друштвото за секој инвестициски фонд со кој управува е должно најдоцна до десетиот ден од месецот да достави Состојба на инвестицискиот фонд за претходниот месец и Извештај за трансакциите на инвестицискиот фонд, заклучно со последниот ден на вреднување на инвестицискиот фонд за претходниот месец, во согласност со Упатството за пополнување на Матрица за Состојба и Матрица за Трансакции утврдени во Анекс 2.



(2) Друштвото е должно за секој инвестициски фонд со кој тоа управува најдоцна до десетиот ден од месецот да поднесе извештај за бројот на иматели на удели (акции) во инвестицискиот фонд како и извештај за бруто приливите и одливите согласно Упатството за поднесување извештај за имателите на удели (акции) од Анекс 2.

#### Член 7

##### (Останати месечни известувања)

(1) Друштво поднесува месечен извештај за бројот на имателите на удели/акции согласно образецот од Анекс 3 најдоцна до десетиот ден во месецот и истиот се однесува за претходниот месец.

(2) Друштвото е должно до Комисијата да достави почетна состојба за бројот на издадени и повлечени удели за секој инвестициски фонд со кој управува од неговото основање заклучно со 31.12.2014 година.

(3) Друштво поднесува месечен извештај за начинот на одржување на средствата на минималната основна главнина согласно образецот од Анекс 4 најдоцна до десетиот ден во месецот и истиот се однесува за претходниот месец.

(4) Друштвото поднесува месечен извештај за структурата на имотот под управување на портфолио за индивидуални клиенти до десетиот ден во месецот и истиот се однесува за претходниот месец, согласно со образецот наведен во Анекс 10.

#### Член 8

##### (Квартални, Полугодишни и Годишни извештаи)

(1) Друштвото до Комисијата доставува квартални извештаи за работењето на секој отворен инвестициски фонд со кој управува за првиот и третиот квартал најдоцна до 15 Април (за првиот квартал) и 15 Октомври (за третиот квартал) во согласност со обрасците наведени во Анекс 5. Кварталните извештаи се изработуваат за период од почетокот на годината заклучно со последниот ден од кварталот за кој се однесува извештајот.

(2) Друштвото до Комисијата доставува полугодишен и годишен извештај за работењето на секој отворен инвестициски фонд со кој управува најдоцна до 1 Септември (за полугодишните извештаи) и 1 Март (за годишниот извештај) во согласност со обрасците наведени во Анекс 6. Полугодишниот и Годишниот извештај се изработува за период од почетокот на годината заклучно со последниот ден од периодот за кој се однесува извештајот.

(3) Друштвото до Комисијата доставува полугодишен и годишен извештај за работењето на друштвото најдоцна до 1 Септември (за полугодишните извештаи) и 1 Март (за годишниот извештај) во согласност со обрасците наведени во Анекс 7. Полугодишниот и Го-

дишниот извештај се изработува за период од почетокот на годината заклучно со последниот ден од периодот за кој се однесува извештајот.

## II. Не-финансиски известувања кои се поднесуваат од страна на Друштвото и инвестицискиот фонд со кој тоа управува

#### Член 9

##### (Не-финансиски известувања)

(1) Друштвото ја известува Комисијата за сите околности поврзани со работата на друштвото и инвестициските фондови со кои тоа управува во рок од десет работни дена за една од долунаведените околности односно активности:

1. Промена на податоци за друштвото кои се внесени во трговскиот регистар, со поднесување на одлука и тековна состојба од Централниот регистар;

2. Документи од одржано Собрание на акционери на друштвото: дневен ред, записник во прилог со сите донесени одлуки на Собранието;

3. Записник од состанок на Надзорниот одбор, односно Одборот на директори на друштвото кој ќе ги содржи сите донесени одлуки и прилози;

4. Документи од одржано Собрание на затворениот фонд односно надзорен одбор на затворениот фонд кое ќе содржи дневен ред на состанокот, записник и сите донесени одлуки;

5. Промена или информација за раскинување на договорот кој затворениот фонд, го има склучено друштвото при што потребно е да се поднесе важечкиот договор или неговото дополнување;

6. Промена или раскинување на договорот со овластени учесници на пазарот на капитал (брокерски куќи) со кои друштвото има склучено договор за купување или продавање на хартии од вредност или други финансиски инструменти за сметка на инвестицискиот фонд во Република Македонија и во странство со поднесување на новиот релевантен договор или измените и дополнувањата на веќе постоечкиот договор;

7. Промена или раскинување на договорот со назначениот внатрешен ревизор со поднесување на новиот релевантен договор или измените и дополнувањата на веќе постоечкиот договор;

8. Извештај од извршена внатрешна ревизија;

9. Резултати и извештај од извршениот стрес тест на портфолиото на инвестициските фондови;

10. Информација за пресметаниот принос по удел и стандардната девијација за секој инвестициски фонд;

11. Известување за промена на било кој интерен акт на друштвото заедно со актот кој е променет, како и причини поради кои е направена измена на интерниот акт;

12. Известување согласно Правилникот за методологијата за пресметување на ризиците од вложувањата во финансиски деривативни инструменти;

13. Известување за донесена одлука за склучување или раскинување на договор за пренос на активности на трети лица на согласно Правилникот за начинот, постапката, и видот на активности кои може друштвото за управување со инвестициски фондови да ги пренесе на трети лица;

14. Измени во договорот кој друштвото го има склучено со депозитарната банка со поднесување на новиот договор, како и објаснување за причината поради која настанале измените;

15. Пресметка за висината на минималната основна главнина на годишно ниво согласно Законот за инвестициски фондови;

16. Ревидирани финансиски извештаи за друштвото и инвестициските фондови со кои тоа управува;

17. Извештај на органот на управување со образложение за постигнатиот деловен резултат на инвестицискиот фонд, промена во портфолиото и планираната стратегија на вложувања во наредниот период.

(2) Не-финансиските извештаи се доставуваат потпишани и скенирани во PDF или word формат преку софтверската апликација за инвестициски фондови.

#### Член 10

##### **(Поднесување барање за одобрување на рекламен материјал)**

(1) Друштвото поднесува барање за одобрување на рекламен материјал согласно член 55 од Законот за инвестициски фондови по електронски пат преку софтверската апликација.

(2) Рекламниот материјал кој ќе биде предмет на одобрување од страна на Комисијата треба да биде прикачен како дел од барањето за одобрување на рекламниот материјал во вид на Word или PDF документ.

#### Член 11

##### **(Известување за грешка)**

(1) Кога при пресметување на нето вредноста на имотот на инвестицискиот фонд е откриена грешка, друштвото во најкус можен рок по откривање на грешката е должно да достави извештај до Комисијата за направена грешка во пресметката на нето вредноста на имотот.

(2) Извештајот од претходниот став треба да ги содржи следниве елементи:

1. Дата на креирање на извештајот и датум на кој е утврдена грешката;

2. Информации за точност, односно неточност на нето вредноста на имотот;

3. Причината за грешката;

4. Датум на престанок или очекуван датум на престанок на грешката, како и опис на планираните активности за нејзино елиминирање;

5. Проценка на износите на средства кои ќе треба да бидат вратени на инвеститорите поради направената грешка во пресметката на нето вредноста на имотот на фондот;

6. Опис на мерките кои ќе бидат преземени со цел да не се повтори истата грешка.

### **III. Известувања кои треба да ги доставуваат депозитарните банки на инвестициските фондови**

#### Член 12

##### **(Видови извештаи кои ги поднесуваат депозитарните банки)**

(1) Депозитарната банка до Комисијата поднесува извештај за:

1. Неправилности во работењето на инвестицискиот фонд со кој депозитарната банка има склучено договор за вршење на услуги согласно Законот за инвестициски фондови.

2. Известување за вложувања на инвестицискиот фонд во инструменти издадени од поврзани лица и новоиздадени хартии од вредност.

#### Член 13

##### **(Известување за неправилност во работењето на инвестицискиот фонд)**

(1) Депозитарната банка поднесува извештај до Комисијата со детали за неправилностите кои произлегуваат од активностите на инвестицискиот фонд кои би можело да претставуваат повреда на одредбите од статутот и проспектоот на инвестицискиот фонд или на одредбите на Законот за инвестициски фондови како и на општи акти и договорот кој инвестицискиот фонд (друштвото) го склучил со депозитарната банка.

(2) Во случај кога депозитарната банка при извршувањето на услуги за поединечен фонд увиди неправилност, поднесува извештај до Комисијата во рок од три работни дена од денот кога е констатирана неправилноста.

(3) Депозитарната банка го поднесува извештајот од ставот 1 до Комисијата во согласност со Упатствата наведени во Анекс 8 во електронска форма преку софтверот за известување на Комисијата.

#### Член 14

##### **(Известување за трансакции кои се предмет на инвестиции)**

(1) Депозитарната банка поднесува извештај до Комисијата со информации за следните трансакции:

1. Вложувања на инвестицискиот фонд во парични депозити во депозитарната банка на инвестицискиот фонд или лице кое е поврзано со друштвото или инвестицискиот фонд;

2. Вложување во новоиздадени хартии од вредност во процесот на нивна иницијална јавна понуда односно во процесот на јавна понуда на хартии од вредност;

3. Инструменти на пазарот на пари издадени од страна на депозитарната банка или од лице поврзано со друштвото или инвестицискиот фонд;

(2) Доколку некој инвестициски фонд има реализирано некоја од трансакциите наведени во став 1, тогаш депозитарната банка во рок не подолг од пет работни дена по истекот на месецот, поднесува месечен извештај до Комисијата за трансакциите од став 1 согласно упатствата од Анекс 9.

#### IV. Известување на барање на Комисијата

##### Член 15

Доколку Комисијата побара податоци или пак дополнителни извештаи од друштвото или депозитарната банка поврзани со работењето на инвестициските фондови, депозитарната банка или пак друштвото, истите се должни да ги достават бараните податоци до Комисијата во рок не подолг од пет работни дена од приемот на барањето.

#### V. Начин на известување

##### Член 16

##### (Известување до Комисијата)

(1) Секое друштво кое има регистрирано подружница и продава удели во Република Македонија е должно да објавува податоци согласно член 4 од овој Правилник.

(2) Доколку во веќе доставените податоци односно извештаи до Комисијата има потреба од било какви корекции, друштвата, депозитарните банки и подружниците на странски друштва се должни исправките односно корегираниите извештаи да ги достават веднаш по увидување на грешката, но не подолго од временскиот рок определен од Комисијата.

(3) Во случај на неуспешна достава или нефункционирање на електронскиот систем за известување (софтверската апликација) друштвата, односно депозитарните банки се должни веднаш да го пријават проблемот до Комисијата.

(4) Доколку во рокот за поднесување на било кој од извештаите наведени во овој Правилник софтверската апликација за известување на инвестициските фондови не почне да функционира тогаш друштвата и депозитарните банки се должни да ги достават извештаите во пропишаната форма на е-меил адресата на Комисијата [izvestai@sec.gov.mk](mailto:izvestai@sec.gov.mk)

(5) Веднаш откако врската со апликацијата ќе биде повторно воспоставена, друштвата и депозитарните банки се должни да ги поднесат сите извештаи преку истата.

(6) Сите извештаи кои ќе бидат доставени преку софтверската апликација до Комисијата треба да бидат потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

##### Член 17

##### (Известување за потребите на НБРМ)

(1) Друштвото за секој отворен инвестициски фонд со кој управува е должно до Комисијата да доставува извештаи за потребите на Народна Банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: НБРМ)

(2) Извештаите од став 1 се изработуваат согласно следниве акти донесени од страна на НБРМ: Одлуката за начинот, формата и роковите за доставување статистички податоци и информации за средствата и обврските на останатите финансиски институции, Одлуката за начинот и постапката на известување за трансакции со нерезиденти и Упатството за начинот и постапката за известување и состојбата и промените на вложувањето на резидентите во хартии од вредност на странските финансиски пазари.

(3) Друштвото е должно до Комисијата да испраќа точни, навремени и целосни извештаи согласно Одлуките и Упатствата на Народна Банка на Република Македонија.

(4) Друштвото за управување е должно да ги достави извештаите од став 1 на овој член најдоцна пет дена пред истекот на крајниот рок даден од страна на НБРМ.

(5) За точноста и роковите за доставување на извештаите од став 1 секое друштво одговара пред Комисијата согласно Законот за инвестициски фондови и овој Правилник.

#### VI. Преодни и завршни одредби

##### Член 18

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-759/1  
18 ноември 2020 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
м-р Нора Алиги, с.р.

**АНЕКС 1****Упатство за доставување на податоци за нето вредноста на имотот и нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестициски фонд****I. Општи Правила**

Кога едно друштво за управување во рамките на еден инвестициски фонд издаде различни класи на акции или удели од еден инвестициски фонд и истите имаат различна нето вредност, податоците наведени во ова упатство се пријавуваат одделно за секоја класа на уделот или акцијата.

**II. Содржина**

Друштвото поднесува извештај до Комисијата со следниве информации

**1 информации за известувачот**

Внесете го матичниот број на друштвото издаден од Централниот Регистар на Република Македонија.

**2 информации за инвестицискиот фонд**

Внесете го идентификацискиот број на инвестицискиот фонд или пак матичниот број на фондот издаден од Централниот Регистар на Република Македонија.

**3 информации за ISIN Кодот на хартиите од вредност**

Внесете го ISIN кодот на затворениот инвестициски фонд за кого се однесува известувањето (ISO 6166 стандард).

**4 информации за денот на вреднување**

Внесете го датумот на кој се однесува вреднувањето на нето вредноста на имотот во форма на гтгг.мм.дд. (ISO 8601 стандард).

**5 информации за вкупната вредност на имотот на фондот**

Внесете ја вкупната вредност на имотот на фондот на денот на вреднување (во денари до четири децимални места).

**6 информации за нето вредност на имотот на фондот**

Внесете ја нето вредноста на имотот на фондот на денот на вреднување (во денари до

четири децимални места).

7 информација за број на удели односно акции на денот на вреднување.

Внесете го бројот на удели односно акции издадени до денот на вреднување на инвестицискиот фонд.

8 информација за нето вредноста по удел односно акција

Внесете ја нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд (во денари до четири децимални места).

9 Потврда од страна на депозитарната банка

Внесете го датумот на потврдување во форма на гггг.мм.дд. (ISO 8601 стандард) и времето на потврда во форма чч: мм (ISO 8601 стандард) кога депозитарната банка ја има потврдено нето вредноста на имотот на инвестицискиот фонд. Депозитарната банка ја потврдува точност на податоците од точка 5, точка 6, точка 7 и точка 8 на ова поглавје.

10 коментари

Доколку имате било какви коментари и објаснувања за некои од претходните полиња, истите се наведуваат во ова поле.

**АНЕКС 2****Упатство за пополнување на Матрицата за состојби и Матрица за Трансакции****I. Општи Правила**

- (1) Друштвото ги пополнува само оние полиња во Матрицата за Состојби и Матрицата за Трансакции кои се означени во соодветните табели, а кои се дел од овој Правилник, додека другите полиња остануваат празни.
- (2) Друштвото со пополнување на средствата и обврските во низа во Матрицата за Состојби го формира билансот на состојба на фондот на последниот ден од вреднувањето.
- (3) Друштвото во извештаите кои ќе ги поднесува до Комисијата сите износи ги прикажува во денари и истите ги пресметува и изразува во четири децимални места.
- (4) Полињата кои треба да се пополнат во Матрицата за состојби и Матрица за Трансакции се усогласени со регулативата на Европската Комисија бр. 2223/96 од 25.06.1996 година за Европскиот систем на национални и регионални сметки (ЕСС 95), со Законот за инвестициски фондови, како и со Правилникот за сметковниот план, содржината на одделните сметки во сметковниот план на отворените фондови, како и формата и содржината на финансиските извештаи на отворените фондови.
- (5) Секое Друштво ги пополнува Матрицата за Состојби и Матрицата за Трансакции користејќи ги шифрите наведени во ова упатство.

**II. Дефиниција на полињата кои треба да се пополнат во табелите Матрицата за Состојби и Матрицата за Трансакции.**

- (1) Во табелата од Матрицата за Состојби и Матрицата за Трансакции хоризонталните ставки за средствата на инвестициските фондови кои се пополнуваат од страна на друштвото го имаат следново значење:

**F0100 Преносливи депозити**

Под преносливи депозити се подразбираат депозити по видување во домашна или странска валута.

**F0200 Останати депозити**

Под останати депозити се внесуваат сите оние депозити кои не можат да се користат за плаќања и истите не можат да бидат претворени во преносливи депозити без значителни ограничувања или дополнителни трошоци.

Останати депозити вклучуваат :

02001 орочени депозити (вклучувајќи ги орочените депозити кои можат да се откупат на барање);

02002 сертификати за депозит кои не можат да се реализираат или чија продажба иако теоретски е можна, сепак е ограничена;

02003 други вложувања кои што не се вклучени во точката преносливи депозити.

#### F0300 Краткорочни должнички хартии од вредност

Краткорочни должнички хартии од вредност се хартии од вредност со оригинален рок на доспевање до една година или пократок и истите вклучуваат:

03001 благајнички записи и други краткорочни државни хартии од вредност;

03002 записи издадени од страна на локалните власти;

03003 записи ;

03004 комерцијални записи;

03005 сертификати за депозит, кои можат да се реализираат;

03006 останати

Во полето за краткорочни должнички хартии од вредност треба да бидат вклучени сите инструменти на пазарот на пари, освен оние чиј оригинален рок на доспевање е подолг од една година и кои ќе бидат прикажани во полето за долгорочните должнички хартии од вредност.

Каматоносните краткорочни должнички хартии од вредност се евидентираат заедно со каматата.

#### F0400 Долгорочни должнички хартии од вредност

Долгорочни должнички хартии од вредност се хартии од вредност со оригинален рок на доспевање повеќе од една година и се состојат од обврзници и други должнички хартии од вредност со рок на доспевање подолг од една година.

Каматоносните должнички хартии од вредност се евидентираат заедно со камата.

Под оваа ставка, друштво исто така ги наведува сите инструменти на пазарот на пари благајнички записи и други краткорочни државни хартии од вредност, записи издадени од страна на локалните власти, благајнички записи, комерцијални записи, сертификати за депозити кои можат да се реализираат и останати должнички хартии од вредност) чиј рок на доспевање е подолг од една година.

#### Деривативни финансиски инструменти

Во ова поле ќе бидат пополнети податоците за деривативните финансиски инструменти на инвестициските фондови.

Деривативните инструменти се финансиски средства или финансиски обврски и во матрицата за состојби се евидентираат како офсет (изедначуваат).

#### F0500 Деривативни финансиски инструменти кои се чуваат за тргување

Во ова поле се евидентираат оние деривативни финансиски инструменти (средства), кои се мерат по објективна вредност во пресметката за добивка или загуба.

#### F0600 Деривативни финансиски инструменти за заштита

Во ова поле се евидентираат оние деривативни финансиски инструменти (средства), кои се дизајнирани за да обезбедат заштита од различни ризици и се евидентираат во согласност со меѓународните сметководствени стандарди 39.89-39.102.

#### F0700 Акции освен акции во отворени друштва за колективно инвестирање

Во ова поле се евидентираат сите финансиски средства кои претставуваат имотна сопственост во акционерски друштва. Овие финансиски средства генерално на сопственикот му носат право на дел од добивката на друштвото, како и дел од средствата во случај на ликвидација.

#### F0800 Останат капитал

Во ова поле се внесуваат информации за останатиот капитал/ имот на инвестицискиот фонд

#### F0900 Удели во отворени друштва за колективно инвестирање

Во ова поле се евидентираат инвестициите, односно уделите кои инвестициските фондови ги поседуваат во отворените друштва за колективно инвестирање.

#### F1000 Останати побарувања

Во полето останати побарувања се евидентираат побарувањата од продадени или доспеани инвестиции, побарувањата од друштвото и од депозитарната банка, побарувања по основ на камати и други оперативни побарувања (на пример покриеност за инвестиции во деривативни финансиски инструменти). Побарувањата во ова поле се евидентираат ставка по ставка.

#### F1100 Нефинансиски средства

Нефинансиските средства се средства над кои фондот го применува на правото на сопственост и поседување на одреден временски период и кои на сопственикот му носат економска корист. Во ова поле се евидентираат податоци за скапоцени метали.

#### F1200 Активни временски разграничувања (ABP)



Во ова поле се евидентираат одложените платени трошоци како и краткорочните недоспеани приходи. Сите внесени податоци во ова поле се внесуваат заедно со одложените камати.

#### F1300 Активна Вон-билансна евиденција

Друштвото за управување е должно да го наведе вкупниот износ на вонбилансните побарувања.

(2) Обврски на инвестициските фондови според Матрицата за состојби и Матрицата за Трансакции се прикажуваат согласно следниве точки:

#### F5100 Обврски по кредити

Во оваа точка се евидентираат сите задолжувања на инвестицискиот фонд како што се долгорочни деловни кредити, репо договори и други форми на техники за управување со инвестициските фондови.

#### F5200/5300 Издадени удели или акции во друштва за колективно инвестирање

Оваа ставка предствува вкупна обврска на инвестицискиот фонд према акционерите, односно имателите на удел во инвестицискиот фонд.

(Напомена: Во Матрицата за Состојби има две хоризонтални полиња кои го носат овој наслов и кои треба да бидат пополнети од страна на друштвата за управување. Имено, тоа се полињата: Издадени удели или акции во друштва за колективно инвестирање БС и Издадени удели или акции во друштва за колективно инвестирање (КХВ)).

(Напомена: Друштвото за управување во Матрицата за Состојби за секој инвестициски фонд во хоризонталната графа Издадени удели или акции во друштва за колективно инвестирање БС не ги пополнуваат полињата Сектор, Земја на издавање и Земја на тргување. За потребите на извештајот се пополнуваат следните полиња: Количина (издадени акции), пазарната цена на акциите за последниот ден од периодот за кој се креира извештајот (Цена), Вкупен износ (износ) и книговодствена вредност на акциите (книговодствена вредност)).

(Напомена: Друштвото за управување во Матрицата за Трансакции за секој инвестициски фонд во хоризонталната графа Издадени удели или акции во друштва за колективно инвестирање БС не ги пополнуваат полињата Сектор, Земја на издавање и Земја на тргување. За потребите на извештајот се пополнуваат следните полиња: сума на откупени сопствени акции во полето (Вредност на купувањето), вредност на новоиздадени акции во

полето (вредност на продавањето) како и доспеаниот износ, но ова се однесува само доколку инвестицискиот фонд се основа за одреден временски период.

#### F5400 Деривативни финансиски инструменти кои се чуваат за тргување

Во ова поле се внесуваат оние деривативни финансиски инструменти кои се чуваат за тргување (обврски) кои се вреднуваат по објективна вредност во Билансот на состојба.

#### F5500 Деривативни финансиски инструменти за заштита

Во ова поле се внесуваат оние деривативни финансиски инструменти за заштита (обврски), кои се користат исклучиво за заштита од различни ризици и се евидентираат во согласност со меѓународните сметководствени стандарди 39.89-39.102 .

#### F5600 Останати обврски

Во ова поле се внесуваат сите обврски кои инвестицискиот фонд ги има према своите добавувачи, односно обврските кои произлегуваат од купување на финансиски инструменти како и обврски од купување на скапоцени метали, обврски од управувањето со инвестициски фондови, обврски за плаќање на даноци, обврски кои потекнуваат од распределба на добивка или исплати на имателите на удел или акционерите, обврски према Комисијата и други деловни обврски.

#### F5700 Пасивни временски разграничувања (ПВР)

Во ова поле се внесуваат одложените плаќања на трошоци и приходи за идните периоди. Во ова поле исто така се вклучува и пресметаната камата.

#### F5800 Пасивна вон-билансна евиденција

Друштвото за управување должно е да го внесе вкупниот износ на вонбилансните обврски кои произлегуваат од деривативни финансиски инструменти.

### III. Внесување на податоците, содржина и форма на матриците

( 1) Друштвото со цел да ги пополни Матрицата за Трансакции и Матрицата за Состојби мора да се придржува до однапред дефинираните инструкции за кодирање за истото да може да ја задржи потребната содржина и форма на записите:

1 код за извештајот

Внесете го четири-цифрениот код како што следува :

ИБС за извештај со податоци за состојбата на инвестицискиот фонд  
ИТР за извештај со податоци за трансакциите на инвестицискиот фонд

2 Датум за кој се однесува извештајот

Внесете го датумот, односно последниот ден на вреднување за кој друштвото ги поднесува податоците во матрицата, датумот се внесува во форма ГТТГ-ММ -ДД (ISO 8601 стандард).

Во Матрицата за Трансакции како датум на извештајот се наведува крајниот датум на периодот за кој се известува.

121 Датум на почеток на периодот за кој се внесуваат податоците

Внесете го датумот на почетокот на периодот за кој се внесуваат податоците во Матрицата, во форма ГТТГ-ММ -ДД (ISO 8601 стандард).

3 Вид на известување

Внесете го двоцифрениот код за типот на извештај:

11 редовен месечен извештај  
91 извештај на барање на Комисијата

4 Идентификација на известувачот

Внесете го матичниот број на друштвото за управување издаден од страна на Централниот регистар на Република Македонија.

101 Идентификација на инвестицискиот фонд за кој се однесува извештајот

Се внесува идентификацискиот број на инвестицискиот фонд, за кој се однесува извештајот, доделен од страна на Комисијата.

103 тип на фонд

Внесете го двоцифрениот код:

- 01 отворен инвестициски фонд
- 02 затворен инвестициски фонд
- 03 приватен инвестициски фонд

#### 6 Кодови на вложувањата во финансиските средства

За да се пополнат колоните во извештајот за сите вложувања во финансиски инструменти внесете го соодветниот код од табелата:

##### За средства

- F0100 Преносливи депозити
- F0200 Останати депозити
- F0300 Краткорочни должнички хартии од вредност
- F0400 Долгорочни должнички хартии од вредност
- F0500 Деривативни финансиски инструменти кои се чуваат за тргување
- F0600 Деривативни финансиски инструменти за заштита
- F0700 Акции освен акции во отворени друштва за колективно инвестирање
- F0800 Останат капитал
- F0900 Удели во отворени друштва за колективно инвестирање
- F1000 Останати побарувања
- F1100 Нефинансиските средства
- F1200 Активни временски разграничувања (ABP)
- F1300 Активна Вон-билансна евиденција

##### За обврски

- F5100 Обврски по кредити
- F5200 Издадени удели или акции во друштва за колективно инвестирање БС
- F5300 Издадени удели или акции во друштва за колективно инвестирање КХВ
- F5400 Деривативни финансиски инструменти кои се чуваат за тргување
- F5500 Деривативни финансиски инструменти за заштита
- F5600 Останати обврски
- F5700 Пасивни временски разграничувања (ПВР)
- F5800 Пасивна вон-билансна евиденција

#### 9 Сектор

Внесете го кодот за секторот кој соодветно одговара на финансискиот инструмент:

- S.1 Вкупна економија

- S.11 Нефинансиски друштва
  - S.11001 Јавни нефинансиски друштва
  - S.11002 Домашни приватни нефинансиски друштва
  - S.11003 Нефинансиски друштва управувани од странство
- S.12 Финансиски друштва
  - S.121 Централна банка
  - S.122 Други монетрано - финансиски институции
    - S.12201 Јавни монетарно-финансиски институции
    - S.12202 Приватни монетарно-финансиски институции
    - S.12203 Монетарно-финансиски институции контролирани од странство
  - S.123 Други финансиски посредници, освен осигурителни друштва и пензиски фондови
    - S.12301 Други јавни финансиски посредници
    - S.12302 Други приватни финансиски посредници
    - S.12303 Други финансиски посредници контролирани од странство
  - S.124 Помошни финансиски институции
    - S.12401 Јавни помошни финансиски институции
    - S.12402 Приватни помошни финансиски институции
    - S.12403 Помошни финансиски институции контролирани од странство
  - S.125 Осигурителни друштва и пензиски фондови
    - S.12501 Јавни осигурителни друштва и пензиски фондови
    - S.12502 Приватни осигурителни друштва и пензиски фондови
    - S.12503 Осигурителни друштва и пензиски фондови контролирани од странство
- S.13 Држава
  - S.1311 Централна влада
  - S.1313 Локална самоуправа
  - S.1314 Фондови за социјално осигурување
- S.14 Домаќинства
- S.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата

## 11 Земја

Внесете го двоцифрениот (алфа) код на земјата или на меѓународната институција издавач на финансискиот инструмент или седиштето на правното лице во чија сопственост е инвестицискиот фонд. Листата на кодови на земјите е согласно меѓународниот стандард ISO 3166.

## 12 Земја на тргување

Внесете го двоцифрениот (алфа) код на земјата каде е истргуван финансискиот инструмент односно седиштето на правното лице во чија сопственост е инвестицискиот фонд. Листата на кодови на земјите е согласно меѓународниот стандард ISO 3166.

**13 Валута на издавање**

Внесете три- цифрен (алфа) валутен код за финансиските инструменти во валутата во која истите се оригинално издадени, кодовите се преземаат од листата на валутни кодови согласно ISO 4217.

**16 Валута на тргување**

Внесете три- цифрен (алфа) валутен код за финансиските инструменти во валутата во која истите се истргувани, кодовите се преземаат од листата на валутни кодови согласно ISO 4217.

**107 Тип на инвестиција**

Внесете го двоцифрениот код, од листата на кодови со броеви од 01 до 06 наведени подолу, со кои се евидентираат краткорочни должнички хартии од вредност (инструменти на пазарот на пари) и долгорочни должнички хартии од вредност и акции, освен акции на друштва за колективно инвестирање, кодовите од 11 до 13 се однесуваат за инвестирањето на фондовите во акции или удели во друштва за колективно инвестирање, кодот 20 е наменет за прикажување на инвестициите во нефинансиски средства.

01 хартии од вредност наведени во точка 1 и точка 2 од став 1 од член 66 односно став 1 од член 90 од Законот за инвестициски фондови

02 инструменти на пазарот на пари наведени во точка 1 од став 1 од член 66 од Законот за инвестициски фондови

03 инструменти на пазарот на пари од точка 6 алинеја а и алинеја в од став 1 од член 66 од Законот за инвестициски фондови

04 инструменти на пазарот на пари од точка 6 алинеја б и алинеја г од став 1 од член 66 од Законот за инвестициски фондови

05 други преносливи хартии од вредност наведени во член 66 и член 90 од Законот за инвестициски фондови

06 Останати инструменти на пазарот на пари наведени во член 66 од Законот за инвестициски фондови

11 отворени друштва за колективно инвестирање - основани во согласност со УЦИТС Директивата

12 отворени друштва за колективно инвестирање – кои не се основани во согласност со УЦИТС Директивата

13 Затворени друштвата за колективно инвестирање

20 Скапоцени метали

## 108 Цел на депозитот/обврски по кредити

Внесете го двоцифрениот код, броеви помеѓу 01-06 за да се пополнат линиите преносливи депозити и останати депозити, додека кодовите помеѓу 11-14 се наменети за да се пополни полето обврски по кредити:

01 Парични средства на посебна сметка на инвестициски фонд

02 Останати помошни ликвидни средства

03 ресурси со цел за постигнување на инвестициски цели

04 ресурси за заштита

05 сертификати за депозит

06 Други

11 Обврски по кредити согласно закон

12 Долгорочни кредити

13 Репо договори

14 Останати

## 14 и 15 Рок на доспевање / преостаната рочност

Внесете го двоцифрениот код на оригиналниот рок на доспевање, и тоа:

01 По видување / преносливи депозити

02 Во текот на нокта (не преносливи заради СФР )

13 До 7 дена

23 над 7 дена до 1 месец

04 од 1 до 3 месеци

05 од 3 до 6 месеци

06 Над 6 месеци до 1 година

07 Над 1 година до 2 години (за банки)

17 Над 1 година до 397 дена

27 Во текот на 397 дена до 2 години

18 Над 2 години до 3 години

28 Повеќе од 3 години до 4 години

38 повеќе од 4 години до 5 години

19 Повеќе од 5 години до 7 години

29 над 7 години до 10 години

39 Над 10 години до 15 години

49 Над 15 години до 20 години



59 Над 20 години

99 Без достасување (сопственички хартии од вредност)

(Напомена: Во полето преостаната рочност се пополнува периодот на доспевање на финансискиот инструмент. При пополнување на ова поле не се користи кодот 99)

103 Количина

Внесете го бројот на единици на финансискиот инструмент, доколку финансиски инструмент не се тргува во единици туку во количина тогаш се внесува вкупниот номинален износ како на денот на вреднување.

Во случај на инвестиција во благороден метал се внесува тежината во грамови.

104 Цена

Внесете ја единечната цена на финансискиот инструмент односно за финансискиот инструмент кој се тргува во количина се внесува процентот од вкупниот номинален износ.

Во случај на инвестиција во благороден метал се внесува цената по грам.

117 Книговодствена вредност на акцијата

Внесете ја книговодствената вредност на акциите на последниот ден на вреднување во месецот.

28 Износ

Внесете го износот на сите поединечни ставки на вложувањата и обврските во матрицата до четири децимални места, со состојба од последниот ден на вреднување во месецот.

За издадените удели од отворените инвестициски фондови (ставка издадени удели/акции на друштва за колективно инвестирање), во ова поле се внесува вредноста на обврските при откуп на удели и од отворениот фонд на последниот ден во месецот или вредноста на последниот ден од периодот за кој се припрема извештајот.

Во ставка издадени удели/акции на друштва за колективно инвестирање KXB се внесува бројот на вкупно издадените удели/акции за периодот за кој се известува.

41 Номинална вредност на финансискиот инструмент

Внесете го износот на номинална вредност на секој внесен финансиски инструмент



расчленет до единечна ставка на денот на кој се однесува извештајот.

Номиналната вредност на соодветниот инструмент претставува износот на главницата кој должникот согласно договорот го должи на доверителот

1 кредити: неисплатената главница; пресметана камата, провизии и други трошоци кои не се вклучени,

2 должнички хартии од вредност: номинална вредност.

Каматата за безкупонските должнички хартии од вредност, се додава на главницата и на тој начин ја зголемува истата, се прикажуваат како составен дел од номиналната вредност.

#### 128 Датум на купување/продавање

Во ова поле се внесува датумот на стекнување односно на продавање на секој финансиски инструмент. Датумот се внесува во форма ГТТГ-ММ -ДД (ISO 8601 стандард).

#### 105 Вредност на купувањето

Во контекст на ставките F0300, F0400, F0700 и F0900 од Матрицата за Трансакции, внесете го износот на купување на одреден финансиски инструмент за периодот за кој се известува.

Во контекст на ставката F1100, внесете го износот на купувања на скапоцени метали за периодот за кој се известува.

Во контекст на ставката F5200 од Матрицата за Трансакции се внесува вкупната вредност на издадените акции/удели на инвестицискиот фонд за месецот или пак за периодот за кој се известува.

#### 106 Вредност на продажбата

Во контекст на ставките F0300, F0400, F0700 и F0900 од Матрицата за Трансакции, внесете ја вредноста на продажбата за секој финансиски инструмент за периодот за кој се известува.

Во контекст на ставката F1100, внесете го износот на продавање на скапоцени метали за периодот за кој се известува.

Во контекст на ставката F5200 од Матрицата за Трансакции се внесува вкупната вредност на откупени акции/удели на инвестицискиот фонд за месецот или пак за периодот за кој се известува, вклучувајќи ги и излезните трошоци.

**118 Износи кои се должат**

Внесете го збирот на ненадмирени деривативни финансиски инструменти.

Во случај на должничките хартии од вредност се евидентира само главницата.

Достасаниот купон на должничката хартија од вредност, кој сеуште не е исплатен, не се внесува во ова поле, туку истиот се внесува во полето други побарувања (112) под шифра 08.

**119 Вредност на трансакцијата**

Друштвото за управување известува за вредноста на трансакциите со финансиски инструменти за периодот за кој се известува. Во случај на негативна трансакција (нето продажба) пред внесената вредност задолжително се внесува негативен знак. Доколку во периодот за кој се известува не постоеле соодветни трансакции со финансиски инструменти во полето се внесува вредност 0.

Во ова поле се известува за нето трансакциите, кои претставуваат разлика помеѓу зголемувања и намалувања на поединечен финансиски инструмент (нето промет). Нето трансакцијата не се пресметува како разлика на две последователни состојби. Нето трансакција = зголемување - намалување (за секој финансиски инструмент) при што:

1. Како зголемување на финансиските инструменти се зема во предвид оригиналната вредност за стекнување на инструментот (на пример, набавната вредност) како што е евидентирано во сметките. Како зголемување не се зема во предвид вредноста при ревалоризација на инструментот или пак вредноста на финансиските инструменти добиени при преземање на компании.

2 Како намалување на финансискиот инструмент се зема во предвид вредноста при отуѓување на финансискиот инструмент, што претставува сметководствената вредност на намалениот инструмент вклучувајќи ги промените во реализираната вредност на инструментот поради ревалоризација на инструментот при отуѓување (пр. Продажната цена на хартијата од вредност, што претставува оригинална вредност при купување на хартијата од вредност вклучувајќи ги сите реализирани промени во вредноста кои се должат на промените во пазарната цена на хартијата од вредност).

**109 Ознака на пазарот**

Во Матрицата, внесете го четири-значниот (алфа) код кој го означува пазарот (согласно листата на пазари (ISO 10383 )), каде што финансискиот инструмент е истргуван односно пазарот од каде е земена цената на хартијата од вредност со цел да се вреднува имотот на инвестициски фонд. Во случај кога еден финансиски инструмент не е прифатен за

тргување или со истиот не се тргува на регулиран пазар, ниту на пазар на институционални инвеститори, тогаш внесете го кодот XXXX.

#### 131 Назив на издавачот

Во ова поле се внесува називот на правниот субјект кој ги издава хартиите од вредност.

#### 122 Тип на пазар

Внесете го трозначниот (алфа) код кој го означува типот на пазарот и тоа:

REG - регулиран пазар како што е дефинирано во став 1 од член 66 од ЗИФ

OTC - Пазар на институционални инвеститори

RST - Други пазари што не се квалификуваат како регулирани пазари во рамки на значењето на Законот.

#### 110 Ознака на издавачот

Внесете го матичниот број на правното лице издавач на финансискиот инструмент при што за финансиските инструменти издаден од македонски издавачи се внесува матичниот број на правното лице издаден од Централниот регистар на Република Македонија. Доколку финансискиот инструмент е издаден од странски издавачи се наведува уникатниот идентификациски број на правното лице кој еднозначно го идентификува одредениот издавач.

#### 132 Вкупен број на издадени хартии од вредност

Во ова се внесува вкупниот број на издадени хартии од вредност од страна на издавачот.

#### 133 Хартии од вредност со право на глас

Во ова поле се внесува бројот на хартии од вредност со право на глас од издадени од издавачот.

#### 111 Код на финансискиот инструмент

Внесете го ISIN код за секој финансиски инструмент. За инструменти кои немаат ISIN код користете го AII кодот (Алтернативен идентификатор на инструменти).

Во случај кога за финансискиот инструмент не постои ниту ISIN код ниту пак AII код.

тогаш во ова поле за инструментот се внесува кодот кој на барање на друштвото за управување ќе го издаде Комисијата.

#### 112 Други побарувања/обврски

Внесете го двоцифрениот код од следната листа:

- 01 Побарувања од продадени или доспеани инвестиции
- 02 Побарувања од друштвото за управување
- 03 Побарувања од депозитарната банка
- 04 Побарувања по основ камата
- 05 Побарувања од дивиденда
- 06 Останати оперативни побарувања
- 07 Пресметана камата од каматоносните хартии од вредност

Друштвото за управување под шифрата 07 во Матрицата за Состојби го внесува износот на камата достасан до денот заклучно кој се доставува известувањето. Во Матрицата за Трансакции под шифрите 04 и 07 се внесуваат како нето трансакции за камата и истите се пресметуваат како разлика помеѓу пресметаната камата и добиената камата.

- 51 Обврски за купени хартии од вредност и други финансиски инструменти
- 52 Обврски за управување
- 53 Обврски за плаќање на даноци
- 54 Обврски во врска со распределбата на добивка или приходи или други исплати на имателите на удел или акции
- 55 Обврски за платени, но сеуште неконвертирани средства на инвеститорите во отворените фондови
- 56 Обврски по основ на откуп на удели
- 57 Останати оперативни обврски

#### 113 Обврски према имателите на удели/акционери

Внесете го двоцифрениот код од следната листа:

1 Кодовите од листата од 01-10, се однесуваат за отворени инвестициски фондови:

- 01 Номинална вредност на уплатените удели
- 02 Дополнително уплатени удели
- 03 Ревалоризација
- 04 Задржана нето добивка или нето загуба од претходните пресметковни периоди

05 Нераспределена нето добивка или загуба за периодот

2 Кодовите од листа од 11-21, ги пополнуваат затворените фондови:

- 11 Акционерски капитал
- 12 Ненаплатен запишан капитал
- 13 Капитални резерви
- 14 Законски резерви
- 15 Резерви за сопствени акции
- 16 Сопствени акции (како одбиток)
- 17 Статутарни резерви
- 18 Останати резерви
- 19 Ревалоризација
- 20 Задржана добивка
- 21 Нето добивка за периодот

114 Видови на деривативни финансиски инструменти

Внесете го двоцифрениот код од листата што следува:

- 01 Фјучерси
- 02 Термински договор (форвард)
- 03 Куповна опција (call option)
- 04 Продажна опција (put option)
- 05 Замена
- 06 Други деривативи

115 Вид на заштита (хединг)

Внесете го двоцифрениот код од листата што следува:

- 01 Заштита (хединг) на промена на каматните стапки
- 02 Заштита (хединг) на промени во цените на хартиите од вредност
- 03 Валутна заштита (хединг)
- 04 Заштита (хединг) од кредитен ризик
- 06 Други
- 05 Нема заштита

116 Структурирани финансиски инструменти

Структурирани финансиски инструменти за целите на овој Правилник се краткорочни должнички инструменти кои се во пасивата на билансот на состојба (со оригинален рок на достасување до две години) со вграден деривативен финансиски инструмент. Нивната отплата често зависи од движењето на цените на друго финансиско средство или индикатор за цената на средството.

Овие финансиски инструменти иако се структурирани како должнички хартии од вредност или депозити, ризикот кои тие го носат значително се разликува од другите вложувања на инвестицискиот фонд, затоа е потребно за инструменти чија што номинална вредност за отплата или доспевање е помала од 100%, да се прикажуваат одделно.

Внесете го двоцифрениот код од следната листа:

- 01 Да за 100% гарантирано плаќање
- 02 Да за вредност помала од 100% гарантирано плаќање
- 03 Финансискиот инструмент е структуриран

120 Вид на основниот инструмент

Внесете го двоцифрениот код од следната листа:

- 01 Финансиски инструменти наведени во став 1 во член 66 од Законот
- 02 Финансиски Индекс
- 03 Каматна стапка
- 04 Девизен курс
- 05 Валута

123 Ознака на издавачот на основниот инструмент

Доколку основниот инструмент е финансиски инструмент, тогаш за издавачот на основниот финансиски инструмент се запишува матичниот број, односно уникатната ознака на издавачот, доколку се работи за домашен издавач тогаш се внесува матичниот број на правниот субјект кој го има издадено Централниот регистар.

124 Ознака на основниот инструмент

Доколку основниот инструмент е финансиски инструмент тогаш за истиот се внесува неговиот ISIN код. За инструменти кои немаат ISIN код, внесете го АП кодот (Алтернативен идентификатор на инструменти).

Во случај кога за финансискиот инструмент не постои ниту ISIN код ниту пак АП код, тогаш во ова поле за инструментот се внесува кодот кој на барање на друштвото за

управување ќе го издаде Комисијата.

#### 125 Изложеност на основните инструмент

Внесете го износот на изложеноста на ризици поврзани со вложување во финансиски деривативни инструментина пресметани согласно Правилникот за методологијата за пресметување на ризиците од вложувањата во финансиски деривативни инструменти.

#### 126 Дејност

Внесете го двоцифрениот код на дејноста на правното лице од следната табела:

- 10 Енергетика
- 15 Суровини
- 20 Индустија
- 25 Потрошувачка циклична
- 30 Потрошувачка нециклична
- 35 Здравство
- 40 Финансиски услуги
- 45 Информатичка технологија
- 50 Телекомуникации
- 55 Општа потрошувачка
- 60 Недвижности
- 65 Природни ресурси

#### 127 Агенција за кредитен рејтинг

Внесете го кодот за рејтинг агенцијата која го има издадено кредитниот рејтинг на финансискиот инструмент:

- 01 Moody's Investor Service, Inc. – Moody's
- 02 Fitch Ratings Ltd. – Fitch
- 03 Standard & Poor's – S & P's
- 04 Финансискиот инструмент нема кредитен рејтинг

#### 129 Кредитен рејтинг

Внесете го кредитниот рејтинг на финансискиот инструмент издаден од кредитна рејтинг агенција.

#### 130 Девизен курс

Внесете го девизниот курс на странската валута во која е истргуван инструментот во однос на македнскиот денар на крајниот датум на периодот за кој се известува.

### 37 Коментари

Внесете било какви коментари или објаснувања.



### Матрица за трансакции

[illegible]



Матрица за состојби

|    |     |                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|-----|---------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 001 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 2  | 002 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 3  | 003 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 4  | 004 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 5  | 005 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 6  | 006 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 7  | 007 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 8  | 008 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 9  | 009 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 10 | 010 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 11 | 011 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 12 | 012 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 13 | 013 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 14 | 014 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 15 | 015 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 16 | 016 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 17 | 017 | Код на извънредно събитие | Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

**АНЕКС 3****Упаство за известување за бројот на имателите на удели/акции****I. ОПШТИ ПРАВИЛА**

(1) Друштвото за управување известува за бројот на иматели на удели во отворен или приватен фонд или акции во затворен фонд согласно состојбата на последниот ден од месецот за кој се известува.

(2) Друштвото за управување известува за бруто приливите и одливите во инвестициските фондови.

**II. СОДРЖИНА**

Друштвото за управување поднесува извештај до Комисијата и истиот ги содржи следниве информации:

**1. Информации за друштвото**

Внесете го матичниот број на друштвото за управување издаден од страна на Централниот регистар на РМ.

**2. Идентификација на инвестициски фонд**

Внесете го идентификацискиот број на инвестицискиот фонд за кој ќе се внесуваат податоци.

**3. Датум на извештајот од**

Внесете го денот, месецот и годината на која се поднесуваат податоците, во форма на гггг.гг.дд. (ISO 8601 стандард).

**4. Носители на удели или акции во инвестициски фонд кои се сопственици на повеќе од 20 проценти од уделите/акциите**

Внесете го бројот на иматели на удели/акции во инвестициски фонд кои поседуваат над 20 проценти од имотот на фондот.

**5. Носители на удели или акции во инвестицискиот фонд кои се сопственици на удели од 5 проценти до 20 проценти од имотот на фондот**

Внесете го бројот на иматели на удели/акции во инвестицискиот фонд кои поседуваат помеѓу 5 проценти и 20 проценти од имотот на фондот.

6. Носители на удели или акции во инвестицискиот фонд кои се сопственици на удели од 3 проценти до 5 проценти

Внесете го бројот на иматели на удели/акции во инвестицискиот фонд кои поседуваат помеѓу 3 проценти и 5 проценти од имотот на фондот.

7. Носители на удели или акции во инвестицискиот фонд кои се сопственици на удели од 1 проценти до 3 проценти

Внесете го бројот на иматели на удели/акции во инвестицискиот фонд кои поседуваат помеѓу 1 процент и 3 проценти од имотот на фондот.

8. Носители на удели или акции во инвестицискиот фонд кои се сопственици на удели надминува 1 процент.

Внесете го бројот на иматели на удели/акции во инвестициски фонд кои поседуваат до 1 процент од имотот на фондот.

9. Издадени удели за периодот за кој се однесува извештајот согласно табелата

| Вкупен број на издадени удели/акции | Домашни субјекти |                           |       |                             |                                   | Странски субјекти |                           |                       |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                     | Физички лица     | Не-финансиски правни лица | Банки | Други финансиски институции | Држава и субјекти од јавен сектор | Физички лица      | Не-финансиски правни лица | Финансиски институции |
|                                     |                  |                           |       |                             |                                   |                   |                           |                       |
|                                     |                  |                           |       |                             |                                   |                   |                           |                       |
|                                     |                  |                           |       |                             |                                   |                   |                           |                       |

10. Откупени удели за периодот за кој се однесува извештајот согласно табелата.

| Вкупен број на откупени удели/акции | Домашни субјекти |                           |       |                             |                                   | Странски субјекти |                           |                       |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                     | Физички лица     | Не-финансиски правни лица | Банки | Други финансиски институции | Држава и субјекти од јавен сектор | Физички лица      | Не-финансиски правни лица | Финансиски институции |
|                                     |                  |                           |       |                             |                                   |                   |                           |                       |
|                                     |                  |                           |       |                             |                                   |                   |                           |                       |
|                                     |                  |                           |       |                             |                                   |                   |                           |                       |

11. Приливи на средства во фондот за издадени удели за периодот за кој се однесува извештајот согласно табелата.

| Структура на приливите на средства во отворените инвестициски фондови | Износ (во денари) | Учество во вкупните приливи (во %) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Домашни физички лица                                                  |                   |                                    |
| Домашни нефинансиски правни лица                                      |                   |                                    |
| Домашни банки                                                         |                   |                                    |
| Домашни други финансиски институции                                   |                   |                                    |
| Држава и субјекти од јавен сектор                                     |                   |                                    |
| Странски физички лица                                                 |                   |                                    |
| Странски нефинансиски правни лица                                     |                   |                                    |
| Странски финансиски институции                                        |                   |                                    |
| Вкупно                                                                |                   | 100,00%                            |

12 Одливи на средства од фондот за издадени удели за периодот за кој се однесува извештајот согласно табелата.

| Структура на одливите на средства од отворените инвестициски фондови | Износ (во денари) | Учество во вкупните приливи (во %) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Домашни физички лица                                                 |                   |                                    |
| Домашни нефинансиски правни лица                                     |                   |                                    |
| Домашни банки                                                        |                   |                                    |
| Домашни други финансиски институции                                  |                   |                                    |
| Држава и субјекти од јавен сектор                                    |                   |                                    |
| Странски физички лица                                                |                   |                                    |
| Странски нефинансиски правни лица                                    |                   |                                    |
| Странски финансиски институции                                       |                   |                                    |
| Вкупно                                                               |                   | 100,00%                            |

### 13. Коментари

Во ова поле се внесуваат било какви коментари или објаснувања за поднесените податоци.

**АНЕКС 4**

Извештај за календарот на одржување на средствата на минималната основна главнина

Друштвото за управување со инвестициски фондови:

Седиште:

Во денари

| Дата | Пари (готови пари, салдо на готовински сметки) | Депозити по видување и др. депозити | Државни хартии од вредност кои ги издава Република Македонија и Народна Банка на Република Македонија | Удели во отворени инвестициски фондови | Вкупно ликвидни средства 2+3+4+5 |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1    | 2                                              | 3                                   | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                                |
|      |                                                |                                     |                                                                                                       |                                        |                                  |
|      |                                                |                                     |                                                                                                       |                                        |                                  |
|      |                                                |                                     |                                                                                                       |                                        |                                  |
|      |                                                |                                     |                                                                                                       |                                        |                                  |

**АНЕКС 5**

Квартален извештај

ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН

| ред.број | збирно<br>којто | позиција на имотот                                                          | претходна<br>година | тековна<br>година |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|          |                 | ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА                                                         |                     |                   |
| 1        | 10              | Парични средства и парични еквиваленти                                      |                     |                   |
| 2        | (сум од 2а:2х)  | Вложувања во хартии од вредност и депозити                                  | 0,00                | 0,00              |
| 2а       | 3               | финансиски средства кои се чуваат за тргување                               |                     |                   |
| 2б       | 4               | финансиски средства расположливи за продажба                                |                     |                   |
| 2в       | 8               | заемн и побарувања                                                          |                     |                   |
| 2г       | 5               | вложувања кои се чуваат до доспевање                                        |                     |                   |
|          |                 | ОСТАНАТИ СРЕДСТВА                                                           |                     |                   |
| 3        | 11+12           | Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања |                     |                   |
| 4        | 13              | Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзувања  |                     |                   |

|                  |       |                                                                                          |      |      |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 5                | 14    | Побарувања по основ на дадени аванси                                                     |      |      |
| 6                | 15    | Побарувања од друштвото за управување                                                    |      |      |
| 7                | 16    | Побарувања од депозитарната банка                                                        |      |      |
| 8                | 17    | Останати побарувања на фондот                                                            |      |      |
| 9                | 18    | Побарувања по основ на камата и останати средства                                        |      |      |
| А. (Σ од 1 до 9) |       | Вкупно средства                                                                          | 0,00 | 0,00 |
|                  |       |                                                                                          |      |      |
|                  | 99    | Воведена евиденција актива                                                               | 0,00 | 0,00 |
|                  |       |                                                                                          |      |      |
|                  |       | ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ                                                                       |      |      |
| 10               | 20+21 | Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски                   |      |      |
| 11               | 22    | Обврски по основ на вложувања во плаќањани, депозити и репо договори и гарантни депозити |      |      |
|                  |       | ОСТАНАТИ ОБВРСКИ                                                                         |      |      |
| 12               | 23    | Обврски кон друштвото за управување со фондови                                           |      |      |
| 13               | 24    | Обврски кон депозитарната банка                                                          |      |      |
| 14               | 25    | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот                                          |      |      |
| 15               | 26    | Обврски по основ на исплата на дивидендите на удел                                       |      |      |

|                    |    |                                                             |      |      |
|--------------------|----|-------------------------------------------------------------|------|------|
| 16                 | 27 | Останати обврски                                            |      |      |
| 17                 | 28 | Обврски по основ на пресметана камата                       |      |      |
| Б. (Σ од 10 до 17) |    | Вкупно краткорочни обврски                                  | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                                                             |      |      |
| В. (А-Б)           |    | Нето имот на фондот                                         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                                                             |      |      |
| Г.                 |    | Број на издадени удел                                       |      |      |
|                    |    |                                                             |      |      |
| Д. (В/Г)           |    | Нето имот по удел                                           |      |      |
|                    |    |                                                             |      |      |
| 18                 | 90 | Издадени удел на инвестицискиот фонд                        |      |      |
| 19                 | 92 | Повлечени удел на инвестицискиот фонд                       |      |      |
| 20                 | 94 | добивка/загуба во тековната финансиска година               |      |      |
| 21                 | 95 | задржана добивка/загуба од претходните периоди              |      |      |
| 22                 | 96 | ревалоризација на финансискиот имот расположлив за продажба |      |      |
| 23                 | 97 | Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита         |      |      |
| Г. (Σ од 18 до     |    | Вкупно обврски спрема изворите на средства                  | 0,00 | 0,00 |

|     |    |                                |      |      |
|-----|----|--------------------------------|------|------|
| 23) |    |                                |      |      |
|     |    |                                |      |      |
| 99  | 99 | Вонбилансна свидениција пасива | 0,00 | 0,00 |

## ОБРАЗЕЦ 2

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-\_\_\_\_ ГОДИНА

| ред.број            | бирно konto         | позимија                                                                                           | претходен период | тековен период |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                     |                     | ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА                                                                               |                  |                |
| 1                   | 73                  | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти                                          |                  |                |
| 2                   | 70                  | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање            |                  |                |
| 3                   | 71 (без 71x)        | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)   |                  |                |
| 4                   | 74                  | Приходи од дивиденди                                                                               |                  |                |
| 5                   | 75                  | Останати приходи                                                                                   |                  |                |
| A. (Σ од 1 до 5)    |                     | Вкупно приходи од вложувања                                                                        | 0,00             | 0,00           |
|                     |                     | РАСХОДИ                                                                                            |                  |                |
| 6                   | 63                  | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти                                           |                  |                |
| 7                   | 60 (без 60x)        | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)   |                  |                |
| 8                   | 61                  | Расходи од односите со друштво не за управување                                                    |                  |                |
| 9                   | 67                  | Расходи од камати                                                                                  |                  |                |
| 10                  | 65                  | Надоместок на девотитарната банка                                                                  |                  |                |
| 11                  | 66                  | Трансакциски трошоци                                                                               |                  |                |
| 12                  | 64                  | Намалување на средствата                                                                           |                  |                |
| 13                  | 69                  | Останати доимисени трошоци на фондот                                                               |                  |                |
| B. (Σ од 6 до 13)   |                     | Вкупно расходи                                                                                     | 0,00             | 0,00           |
|                     |                     |                                                                                                    |                  |                |
| II. (A-B)           |                     | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност                                           | 0,00             | 0,00           |
|                     |                     |                                                                                                    |                  |                |
|                     |                     | НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ        |                  |                |
| r1                  | 72-62 (без 72x-62x) | Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти                            |                  |                |
| r2                  | 72x-62x             | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти                                          |                  |                |
| x-                  | 71x-60x             | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност                                             |                  |                |
| I'. (Σ од r1 до r3) |                     | Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 0,00             | 0,00           |
|                     |                     |                                                                                                    |                  |                |
| D. (B+I')           |                     | Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот                               | 0,00             | 0,00           |

## ОБРАЗОК 3

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-\_\_\_\_ ГОДИНА

| ред.број         | збирно<br>като | позиција                                                                                               | претходен<br>период | тековен<br>период |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                  |                | ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ<br>ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ                                     |                     |                   |
| 1 (образец 2 В.) |                | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност                                               | 0,00                | 0,00              |
| 2 (образец 2 Г.) |                | Вкупно нерезализирани добивки (загуби) од вложувања во<br>хартии од вредност и деривативни инструменти | 0,00                | 0,00              |
| 3                | 96             | Ревалоризација на финансиски средства распродадени за<br>продажба                                      |                     |                   |
| 4                | 97             | Ревалоризационски резерви на инструментите за заштита                                                  |                     |                   |
| A. (Σ од 1 до 4) |                | Зголемување (намалување) на нето-имотот од<br>работењето на фондот                                     | 0,00                | 0,00              |
|                  |                |                                                                                                        |                     |                   |
| 5                | 900Н           | Приливи од продажба на издадени документи за удел/<br>акции на фондот                                  |                     |                   |
| 6                | 900Д           | Одливи од повлекување на удели / акции на фондот                                                       |                     |                   |
| B. (Σ од 5 до 6) |                | Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со<br>удели / акции на фондот                            | 0,00                | 0,00              |

|                  |  |                                                         |        |        |
|------------------|--|---------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  |  |                                                         |        |        |
| B. (A+B)         |  | Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот          | 0,00   | 0,00   |
|                  |  |                                                         |        |        |
|                  |  | НЕТО ИМОТ                                               |        |        |
| 7                |  | На почетокот на периодот                                |        |        |
| Г. (7+B)         |  | На крајот на периодот                                   | 0,00   | 0,00   |
|                  |  |                                                         |        |        |
|                  |  | БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ<br>НА ФОНДОТ |        |        |
| 8                |  | Издадени удели / акции на фондот во периодот            |        |        |
| 9                |  | Повлечени удели / акции на фондот во периодот           |        |        |
| Д. (Σ од 8 до 9) |  | БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ                         | 0,0000 | 0,0000 |



## ОБРАЗЕЦ 4

## ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ

| ред.број | збирно<br>конто | позиција                                                                       | претходен<br>период | тековен<br>период |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|          |                 | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ /<br>АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ | в                   | г                 |
| 1        |                 | Нето имот на фондот на почетокот на периодот                                   |                     |                   |
| 2        |                 | Број на удел / акции на почетокот на периодот                                  |                     |                   |
| А.       | 1/2             | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на<br>почетокот на периодот |                     |                   |
|          |                 |                                                                                |                     |                   |
|          |                 | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ /<br>АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ    |                     |                   |
| 3        |                 | Нето имот на фондот на крајот на периодот                                      |                     |                   |
| 4        |                 | Број на удел / акции на крајот на периодот                                     |                     |                   |
| Б.       | 3/4             | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на<br>крајот на периодот    |                     |                   |
|          |                 |                                                                                |                     |                   |
| В.       |                 | Дополнителни показатели и податоци                                             |                     |                   |
| 5        |                 | Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот                        |                     |                   |

|   |  |                                                                                |  |  |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 6 |  | Однос на нето добивката од вложувањата и просечната<br>нето вредност на имотот |  |  |
| 7 |  | Принос на инвестицискиот фонд                                                  |  |  |
| 8 |  | Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд                                  |  |  |

## ОБРАЗЕЦ 5

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ( Индиректна метода)

(во денари)

| Позиција                                                                  | Број | Претходен период | Тековен период |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|
| Добивка или загуба                                                        | 1    |                  |                |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики                        | 2    |                  |                |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи                     | 3    |                  |                |
| Приходи од камата                                                         | 4    |                  |                |
| Расходи од камата                                                         | 5    |                  |                |
| Приходи од дивиденда                                                      | 6    |                  |                |
| Намалување на финансискиот имот                                           | 7    |                  |                |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност  | 8    |                  |                |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари | 9    |                  |                |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови           | 10   |                  |                |

|                                                                                            |    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти              | 11 |  |  |
| Приливи од камата                                                                          | 12 |  |  |
| Одливи од камата                                                                           | 13 |  |  |
| Приливи од дивиденда                                                                       | 14 |  |  |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот                                     | 15 |  |  |
| Зголемување (намалување) на останатиот имот                                                | 16 |  |  |
| Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти         | 17 |  |  |
| Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски                                  | 18 |  |  |
| Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка | 19 |  |  |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење                       | 20 |  |  |
| Паричен тек од редовното работење ( $\Sigma$ од 1 до 20)                                   | 21 |  |  |
| Приливи од издавање на удели                                                               | 22 |  |  |

|                                                                  |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| Одливи од откуп на удели                                         | 23 |  |  |
| Исплата на имателите на удел од остварената добивка              | 24 |  |  |
| Останати приливи од финансиски активности                        | 25 |  |  |
| Останати одливи од финансиски активности                         | 26 |  |  |
| Паричен тек од финансиски активности<br>( $\Sigma$ од 22 до 26 ) | 27 |  |  |
| Нето зголемување (намалување) на пари<br>(21 +27)                | 28 |  |  |
| Пари на почеток на периодот                                      | 29 |  |  |
| Пари на крај на периодот (28 +29)                                | 30 |  |  |

**ОБРАЗЕЦ 6**
**Трошоци наплатени на стоаар на инвестицискиот фонд за период \_\_\_\_\_**

| Вид на трошок                                                                                         | Износ (во денари) | (%) вредност на фондот |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Надомест за управување                                                                                |                   |                        |
| Надомест за депозитарна банка                                                                         |                   |                        |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд                                                               |                   |                        |
| Трошоци за водење регистар на уделни                                                                  |                   |                        |
| Трошоци за ревизија                                                                                   |                   |                        |
| Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел |                   |                        |
| Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот                                             |                   |                        |
| Трошоци за објави на проспект                                                                         |                   |                        |
| Други објави пропишани со закон                                                                       |                   |                        |
| Трошоци за месечен надомест за Комисија                                                               |                   |                        |

|                                              |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|
| Други трошоци утврдени со статут и проспект: |  |  |
|                                              |  |  |
| <b>Вкупно</b>                                |  |  |

## АНЕКС 6

Полугодишен и Годишен извештај за инвестициски фонд

ОБРАЗЕЦ 1

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН

| ред. број | збирно<br>конто   | позиција на имотот                                                          | претходна<br>година | тековна<br>година |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                   | <b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>                                                  |                     |                   |
| 1         | 10                | Парични средства и парични еквиваленти                                      |                     |                   |
| 2         | (сум од<br>2а-2г) | Вложувања во хартии од вредност и депозити                                  | 0,00                | 0,00              |
| 2а        | 3                 | финансиски средства кои се чуваат за тргување                               |                     |                   |
| 2б        | 4                 | финансиски средства расположливи за продажба                                |                     |                   |
| 2в        | 8                 | пласми и побарувања                                                         |                     |                   |
| 2г        | 5                 | вложувања кои се чуваат до доспевање                                        |                     |                   |
|           |                   | <b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>                                                    |                     |                   |
| 3         | 11+12             | Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања |                     |                   |
| 4         | 13                | Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата                |                     |                   |

|                  |       |                                                                                          |      |      |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                  |       | на обврзници                                                                             |      |      |
| 5                | 14    | Побарувања по основ на должни аванси                                                     |      |      |
| 6                | 15    | Побарувања од друштвото за управување                                                    |      |      |
| 7                | 16    | Побарувања од депозитарната банка                                                        |      |      |
| 8                | 17    | Останати побарувања на фондот                                                            |      |      |
| 9                | 18    | Побарувања по основ на камата и останати средства                                        |      |      |
| A. (Σ од 1 до 9) |       | Вкупно средства                                                                          | 0,00 | 0,00 |
|                  |       |                                                                                          |      |      |
|                  | 99    | Вонбилансна евиденција актива                                                            | 0,00 | 0,00 |
|                  |       |                                                                                          |      |      |
|                  |       | <b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>                                                                |      |      |
| 10               | 20+21 | Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски                   |      |      |
| 11               | 22    | Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и ресто договори и гарантни депозити |      |      |
|                  |       | <b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>                                                                  |      |      |
| 12               | 23    | Обврски кон друштвото за управување со фондови                                           |      |      |
| 13               | 24    | Обврски кон депозитарната банка                                                          |      |      |
| 14               | 25    | Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот                                          |      |      |

|                    |    |                                                            |      |      |
|--------------------|----|------------------------------------------------------------|------|------|
| 15                 | 26 | Обврски по основ на излезата на имателите на уделн         |      |      |
| 16                 | 27 | Останати обврски                                           |      |      |
| 17                 | 28 | Обврски по основ на просметана камата                      |      |      |
| Б. (Σ од 10 до 17) |    | Вкупно краткорочни обврски                                 | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                                                            |      |      |
| В. (А-Б)           |    | Нето имот на фондот                                        | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                                                            |      |      |
| Г.                 |    | Број на издадени уделн                                     |      |      |
|                    |    |                                                            |      |      |
| Д. (ВМ)            |    | Нето имот по удел                                          |      |      |
|                    |    |                                                            |      |      |
| 18                 | 90 | Издадени уделн на инвестицискиот фонд                      |      |      |
| 19                 | 92 | Повлечени уделн на инвестицискиот фонд                     |      |      |
| 20                 | 94 | добивка/ загуба во теквината финансиска година             |      |      |
| 21                 | 95 | надржана добивка/ загуба од претходните периоди            |      |      |
| 22                 | 96 | ревалоризација на финансискиот имот расположен за продажба |      |      |
| 23                 | 97 | Ревалоризациски резерви на инструментите за капитал        |      |      |

|                    |    |                                            |      |      |
|--------------------|----|--------------------------------------------|------|------|
| Г. (Σ од 18 до 23) |    | Вкупно обврски спрема изворите на средства | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                                            |      |      |
| 99                 | 99 | Вонбилансна свиденција пасива              | 0,00 | 0,00 |

## ОБРАЗОК 2

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-\_\_\_\_ ГОДИНА

| ред. број                | збирно konto        | позиција                                                                                           | претходен период | тековен период |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                          |                     | <b>ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>                                                                        |                  |                |
| 1                        | 73                  | Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти                                          |                  |                |
| 2                        | 70                  | Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање            |                  |                |
| 3                        | 71 (без 71x)        | Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)   |                  |                |
| 4                        | 74                  | Приходи од дивиденди                                                                               |                  |                |
| 5                        | 75                  | Останати приходи                                                                                   |                  |                |
| <b>A. (Σ од 1 до 5)</b>  |                     | <b>Вкупни приходи од вложувања</b>                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
|                          |                     | <b>РАСХОДИ</b>                                                                                     |                  |                |
| 6                        | 63                  | Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти                                           |                  |                |
| 7                        | 60 (без 60x)        | Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)   |                  |                |
| 8                        | 61                  | Расходи од односите со друштвото за управување                                                     |                  |                |
| 9                        | 67                  | Расходи од камати                                                                                  |                  |                |
| 10                       | 65                  | Надоместок на депозитарната банка                                                                  |                  |                |
| 11                       | 66                  | Транзакциски трошоци                                                                               |                  |                |
| 12                       | 64                  | Намалување на средствата                                                                           |                  |                |
| 13                       | 69                  | Останати дозволени трошоци на фондоот                                                              |                  |                |
| <b>B. (Σ од 6 до 13)</b> |                     | <b>Вкупни расходи</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>B. (A-B)</b>          |                     | <b>Нето добивка (загуба) од вложувања по хартии од вредност</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
|                          |                     | <b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b> |                  |                |
| г1                       | 72-62 (без 72x-62x) | Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти                            |                  |                |
| г2                       | 72x-62x             | Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти                                          |                  |                |
| х-                       | 71x-60x             | Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност                                             |                  |                |



|                      |  |                                                                                                   |      |      |
|----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Г. (Σ од Г.1 до Г.3) |  | Вкупно нерализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 0,00 | 0,00 |
|                      |  |                                                                                                   |      |      |
| Д. (В+Г)             |  | Нето зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот                              | 0,00 | 0,00 |

## ОБРАЗЕЦ 3

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-\_\_\_\_ ГОДИНА

| ред.број         | абвирно<br>конто | позиција                                                                                          | претходен<br>период | тековен<br>период |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                  |                  | ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ<br>ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ                                |                     |                   |
| 1 (образец 2 В.) |                  | Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност                                          | 0,00                | 0,00              |
| 2 (образец 2 Г.) |                  | Вкупно нерализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти | 0,00                | 0,00              |
| 3                | 96               | Рева.користација на финансиски средства расположливи за продажба                                  |                     |                   |
| 4                | 97               | Рева.користиски резерви на инструментите за заштита                                               |                     |                   |
| А. (Σ од 1 до 4) |                  | Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот                                   | 0,00                | 0,00              |
|                  |                  |                                                                                                   |                     |                   |
| 5                | 900П             | Приходи од продажба на издадени документи за удел / акции на фондот                               |                     |                   |
| 6                | 900Д             | Сметки од поплаќување на удел / акции на фондот                                                   |                     |                   |
| Б. (Σ од 5 до 6) |                  | Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удел / акции на фондот                           | 0,00                | 0,00              |

|                         |  |                                                             |               |               |
|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                         |  |                                                             |               |               |
| <b>В. (А+Б)</b>         |  | <b>Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                         |  |                                                             |               |               |
|                         |  | <b>НЕТО ИМОТ</b>                                            |               |               |
| <b>7</b>                |  | На почетокот на периодот                                    |               |               |
| <b>Г. (7+В.)</b>        |  | На крајот на периодот                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                         |  |                                                             |               |               |
|                         |  | <b>БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b> |               |               |
| <b>8</b>                |  | Издадени удели / акции на фондот во периодот                |               |               |
| <b>9</b>                |  | Повлечени удели / акции на фондот во периодот               |               |               |
| <b>Д. (Σ од 8 до 9)</b> |  | <b>БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ</b>                      | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |

## ОБРАЗЕЦ 4

## Извештај за паричните текови ( Индиректна метода)

(во денари)

| Позиција                                                                  | Број | Претходен период | Тековен период |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|
| Добивка или загуба                                                        | 1    |                  |                |
| Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики                        | 2    |                  |                |
| Исправка на вредноста на побарувањата и слични отписи                     | 3    |                  |                |
| Приходи од камата                                                         | 4    |                  |                |
| Расходи од камата                                                         | 5    |                  |                |
| Приходи од дивиденда                                                      | 6    |                  |                |
| Намалување на финансискиот имот                                           | 7    |                  |                |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во преносливи хартии од вредност  | 8    |                  |                |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во инструменти на пазарот на пари | 9    |                  |                |
| Зголемување (намалување) на вложувањата во инвестициски фондови           | 10   |                  |                |

|                                                                                            |    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| Зголемување (намалување) на вложувањата во финансиски деривативни инструменти              | 11 |  |  |
| Приливи од камата                                                                          | 12 |  |  |
| Одливи од камата                                                                           | 13 |  |  |
| Приливи од дивиденда                                                                       | 14 |  |  |
| Зголемување (намалување) на останатиот финансиски имот                                     | 15 |  |  |
| Зголемување (намалување) на останатиот имот                                                | 16 |  |  |
| Зголемување (намалување) на обврските по основ вложувања во финансиски инструменти         | 17 |  |  |
| Зголемување (намалување) на останатите финансиски обврски                                  | 18 |  |  |
| Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка | 19 |  |  |
| Зголемување (намалување) на останатите обврски од редовното работење                       | 20 |  |  |
| Паричен тек од редовното работење ( $\Sigma$ од 1 до 20)                                   | 21 |  |  |
| Приливи од издавање на удели                                                               | 22 |  |  |

|                                                                  |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| Одливи од откуп на удели                                         | 23 |  |  |
| Исплата на имателите на удел од остварената добивка              | 24 |  |  |
| Останати приливи од финансиски активности                        | 25 |  |  |
| Останати одливи од финансиски активности                         | 26 |  |  |
| Паричен тек од финансиски активности<br>( $\Sigma$ од 22 до 26 ) | 27 |  |  |
| Нето зголемување (намалување) на пари<br>(21 +27)                | 28 |  |  |
| Пари на почеток на периодот                                      | 29 |  |  |
| Пари на крај на периодот (28 +29)                                | 30 |  |  |

## ОБРАЗЕЦ 5

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - \_\_\_\_ ГОД

| ред.број | збирно<br>капито | позиција                                                                    | претходен<br>период | тековен<br>период |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|          |                  | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ | и                   | г                 |
| 1        |                  | Нето имот на фондот на почетокот на периодот                                |                     |                   |
| 2        |                  | Број на удели / акции на почетокот на периодот                              |                     |                   |
| А.       | 1/2              | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на почетокот на периодот |                     |                   |
|          |                  |                                                                             |                     |                   |
|          |                  | ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ    |                     |                   |
| 3        |                  | Нето имот на фондот на крајот на периодот                                   |                     |                   |
| 4        |                  | Број на удели / акции на крајот на периодот                                 |                     |                   |
| Б.       | 3/4              | Вредност на нето имотот на фондот по удел / акција на крајот на периодот    |                     |                   |
|          |                  |                                                                             |                     |                   |
| В.       |                  | Дополнителни показатели и податоци                                          |                     |                   |
| 5        |                  | Судиос на трошоците и просечната нето вредност на имотот                    |                     |                   |

|   |  |                                                                                |  |  |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 6 |  | Судиос на нето добивката од инвестирањата и просечната нето вредност на имотот |  |  |
| 7 |  | Принос на инвестицискиот фонд                                                  |  |  |
| 8 |  | Просечна нето вредност на инвестицискиот фонд                                  |  |  |

ОБРАЗЕЦ 6

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН \_\_\_\_\_

| позиција                                | број на акции | набавна цена по акција | вкупно набавна цена | вредност на датумот на извештајот | вредност по акција | учество во сопственоста на издавачот (%) | учество во имотот на фондот (%) |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>АКЦИИ</b>                            |               |                        |                     |                                   |                    |                                          |                                 |
|                                         |               |                        |                     |                                   |                    |                                          |                                 |
|                                         |               |                        |                     |                                   |                    |                                          |                                 |
| Обични акции                            |               |                        |                     |                                   |                    |                                          |                                 |
|                                         |               |                        |                     |                                   |                    |                                          |                                 |
|                                         |               |                        |                     |                                   |                    |                                          |                                 |
| Приоритетни акции                       |               |                        |                     |                                   |                    |                                          |                                 |
|                                         |               |                        |                     |                                   |                    |                                          |                                 |
|                                         |               |                        |                     |                                   |                    |                                          |                                 |
| Акции на затворени инвестициски фондови |               |                        |                     |                                   |                    |                                          |                                 |
| <b>Вкупно акции од домашни издавачи</b> |               |                        |                     |                                   |                    |                                          |                                 |
|                                         |               |                        |                     |                                   |                    |                                          |                                 |

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Обични акции                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетни акции                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Акции на затворени инвестициски фондови  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Вкупно акции од странски издавачи</b> |  |  |  |  |  |  |  |

| позиција          | номинална вредност | набавна цена | вредност на датумот на извештајот | учество во сопственоста на издавачот (%) | учество во имотот на фондот (%) |
|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ОБВРЗНИЦИ</b>  |                    |              |                                   |                                          |                                 |
|                   |                    |              |                                   |                                          |                                 |
|                   |                    |              |                                   |                                          |                                 |
| Државни обврзници |                    |              |                                   |                                          |                                 |
|                   |                    |              |                                   |                                          |                                 |
|                   |                    |              |                                   |                                          |                                 |

|                                           |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Обврзници на локалната самоуправа         |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |
| Обврзници од трговски друштва             |  |  |  |  |  |
| Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |
| Државни обврзници                         |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |
| Обврзници на локалната самоуправа         |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |
| Обврзници од трговски друштва             |  |  |  |  |  |
| Вкупно обврзници од странски издавачи     |  |  |  |  |  |



| позиција                               | номинална<br>вредност | набавна<br>цена | вредност<br>на датумот<br>на<br>извештајот | учество во<br>сопственоста<br>на издавачот<br>(%) | учество во<br>имотот на<br>фондот (%) |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ            |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
|                                        |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
|                                        |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
| Државни записи                         |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
|                                        |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
|                                        |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
| Благајнички записи                     |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
|                                        |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
|                                        |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
| Удели во отворени инвестициски фондови |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
|                                        |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
|                                        |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
| Други ненаведени хартии од вредност    |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
| Вкупно останати ХВ од домашни издавачи |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |
|                                        |                       |                 |                                            |                                                   |                                       |

|                                         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                         |  |  |  |  |  |
| Државни записи                          |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |
| Благајнички записи                      |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |
| Удели во отворени инвестициски фондови  |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |
|                                         |  |  |  |  |  |
| Други ненаведени хартии од вредност     |  |  |  |  |  |
| Вкупно останати ХВ од странски издавачи |  |  |  |  |  |

| позиција            | набавна<br>цена | вредност<br>на датумот<br>на<br>извештајот | учество во<br>имотот на<br>фондот<br>(%) |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ |                 |                                            |                                          |
|                     |                 |                                            |                                          |
|                     |                 |                                            |                                          |

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| Краткорочни депозити       |  |  |  |
|                            |  |  |  |
|                            |  |  |  |
| Долгорочни депозити        |  |  |  |
|                            |  |  |  |
|                            |  |  |  |
| Останати пласмани          |  |  |  |
| Вкупно пласмани и депозити |  |  |  |

| позиција                       | набавна<br>цена | позитивна<br>вредност<br>на датумот<br>на<br>извештајот | негативна<br>вредност<br>на датумот<br>на<br>извештајот | учество во<br>имотот на<br>фондот (%) | учество во<br>обврските<br>(%) |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ        |                 |                                                         |                                                         |                                       |                                |
|                                |                 |                                                         |                                                         |                                       |                                |
|                                |                 |                                                         |                                                         |                                       |                                |
|                                |                 |                                                         |                                                         |                                       |                                |
| Вкупно деривативни инструменти |                 |                                                         |                                                         |                                       |                                |

| позиција                       | колатерал<br>ISIN | номинална<br>вредност | вредност<br>на датумот<br>на<br>извештајот | учество во<br>имотот на<br>фондот (%) | вредност на<br>колатералот |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)         |                   |                       |                                            |                                       |                            |
|                                |                   |                       |                                            |                                       |                            |
|                                |                   |                       |                                            |                                       |                            |
|                                |                   |                       |                                            |                                       |                            |
| Вкупно деривативни инструменти |                   |                       |                                            |                                       |                            |

## ОБРАЗЕЦ 7

Вредност на трансакции извршени од страна на овластени учесници за тргување со хартии од вредност за период \_\_\_\_\_

| Име на овластениот учесник | Вкупна вредност на трансакции за период | (%) вкупно остварениот промет за периодот по овластен учесник |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                            |                                         |                                                               |
|                            |                                         |                                                               |
|                            |                                         |                                                               |
|                            |                                         |                                                               |
|                            |                                         |                                                               |
|                            |                                         |                                                               |
|                            |                                         |                                                               |
|                            |                                         |                                                               |
|                            |                                         |                                                               |
| Вкупно                     |                                         |                                                               |

## ОБРАЗЕЦ 8

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН \_\_\_\_\_

| позиција               | колатерал<br>ISIN | номинална<br>вредност | вредност на<br>датумот на<br>извештајот | учество во<br>имотот на<br>фондот (%) | вредност на<br>колатералот |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА) |                   |                       |                                         |                                       |                            |
|                        |                   |                       |                                         |                                       |                            |
|                        |                   |                       |                                         |                                       |                            |
| Вкупно репо договори   |                   |                       |                                         |                                       |                            |

| позиција | набавна цена | вредност на<br>датумот на<br>извештајот | учество во<br>имотот на<br>фондот (%) | учество во<br>обврските на<br>фондот (%) |
|----------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| ГАРАНЦИИ |              |                                         |                                       |                                          |
|          |              |                                         |                                       |                                          |
|          |              |                                         |                                       |                                          |

## ОБРАЗЕЦ 9

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01. - \_\_\_\_ ГОДИНА

| датум на продажба | Финансиски инструменти           | број на хартии од вредност | книговодствена вредност | продажна цена | реализирана добивка (загуба) |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| 1                 | 2                                | 3                          | 4                       | 5             | 6 (5-4)                      |
|                   |                                  |                            |                         |               |                              |
|                   | обични акции на трговски друштва |                            |                         |               |                              |
|                   |                                  |                            |                         |               |                              |
|                   | приоритетни акции                |                            |                         |               |                              |
|                   |                                  |                            |                         |               |                              |
|                   | акции на инвестициски фондови    |                            |                         |               |                              |
|                   |                                  |                            |                         |               |                              |
|                   | државни обврзници                |                            |                         |               |                              |

|  |                                        |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------|--|--|--|--|
|  |                                        |  |  |  |  |
|  | обврзници од локалната самоуправа      |  |  |  |  |
|  |                                        |  |  |  |  |
|  | обврзници од трговски друштва          |  |  |  |  |
|  |                                        |  |  |  |  |
|  | државни записи                         |  |  |  |  |
|  |                                        |  |  |  |  |
|  | благ ајнички записи                    |  |  |  |  |
|  |                                        |  |  |  |  |
|  | удели на отворени инвестициски фондови |  |  |  |  |
|  |                                        |  |  |  |  |
|  | други ненаведени хартии од вредност    |  |  |  |  |

|  |                                                         |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |                                                         |  |  |  |  |
|  |                                                         |  |  |  |  |
|  | структурирани хартии од вредност по објективна вредност |  |  |  |  |
|  |                                                         |  |  |  |  |
|  |                                                         |  |  |  |  |
|  | структурирани хартии од вредност со изразен дериват     |  |  |  |  |
|  |                                                         |  |  |  |  |
|  |                                                         |  |  |  |  |
|  | деривативни инструменти                                 |  |  |  |  |
|  | Всушност реализирана добивка (загуба)                   |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ 10

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-\_\_\_\_\_, ГОДИНА \_\_\_\_\_

[illegible]

|  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | државни обврзници                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обврзници од локалната самоуправа       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обврзници од трговски друштва           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | државни и општински записи              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комерцијални записи                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удели или отворени инвестициски фондови |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | други независни доминични хартии од вредност           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | структурални хартии од вредност по објективна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | структурални хартии од вредност со вклучен дериват     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деривативни инструменти                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкупно нереализирана добитка (губа)                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ОБРАЗЕЦ 11

ТРАНСАКЦИИ ОД НМОТОТ НА ФОНДОТ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-\_\_\_\_\_ГОДИНА

[illegible]

ОБРАЗЕЦ 12

ПРИХОДИ / РАСХОДИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - \_\_\_\_ ГОДИНА

[illegible]



ОБРАЗЕЦ 13

Трошоци наплатени на тогваар на инвестицискиот фонд за период \_\_\_\_\_

| Вид на трошок                                                                                          | Износ (во денари) | (%) нето вредност на фондот |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Надомест за управување                                                                                 |                   |                             |
| Надомест за депозитарна банка                                                                          |                   |                             |
| Трошоци за купопродажба на имот на фонд                                                                |                   |                             |
| Трошоци за водење регистар на удел                                                                     |                   |                             |
| Трошоци за ревизија                                                                                    |                   |                             |
| Трошоци за изработка, печатење и поширување на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удел |                   |                             |
| Трошоци за исплата на данокот на имот и добивка на фондот                                              |                   |                             |
| Трошоци за објава на проспект                                                                          |                   |                             |
| Други објави пропишани со закон                                                                        |                   |                             |
| Трошоци за месечен надомест за                                                                         |                   |                             |

|                                              |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|
| Комисија                                     |  |  |
| Други трошоци утврдени со статут и проспект: |  |  |
|                                              |  |  |
| Вкупно                                       |  |  |

## АНЕКС 7

## ОБРАЗЕЦ 1 ИФС

ПОЛУГОДИШНИ И ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ  
ФОНДОВИ

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

| Позиција                                                          | број      | Претходна<br>година | Тековна<br>година |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| <b>АКТИВА</b>                                                     |           |                     |                   |
| <b>I. Финансиски средства (Σ од 2 до 6)</b>                       | <b>1</b>  |                     |                   |
| <i>Парични средства</i>                                           | <b>2</b>  |                     |                   |
| <i>Финансиски средства по објективна вредност</i>                 | <b>3</b>  |                     |                   |
| <i>Финансиски средства расположливи за продажба</i>               | <b>4</b>  |                     |                   |
| <i>Замени и побарувања</i>                                        | <b>5</b>  |                     |                   |
| <i>Финансиски средства кои се чуваат до доспевање</i>             | <b>6</b>  |                     |                   |
| <b>II. Побарувања (8+9)</b>                                       | <b>7</b>  |                     |                   |
| <i>Побарувања врз основа на управување со фондови и портфолио</i> | <b>8</b>  |                     |                   |
| <i>Останати побарувања</i>                                        | <b>9</b>  |                     |                   |
| <b>III. Платени трошоци за идниот период и</b>                    | <b>10</b> |                     |                   |

|  |                                                  |    |  |  |
|--|--------------------------------------------------|----|--|--|
|  | недостасана наплата на приходи                   |    |  |  |
|  | IV. Одложени даночни средства                    | 11 |  |  |
|  | V. Недвижности, постројки и опрема               | 12 |  |  |
|  | VI. Вложувања во недвижности                     | 13 |  |  |
|  | VII. Нематеријални средства                      | 14 |  |  |
|  | VIII. Други средства                             | 15 |  |  |
|  | ВКУПНА АКТИВА (1+7+10+ 11 +12+13+ 14+15)         |    |  |  |
|  | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА                           | 17 |  |  |
|  | ПАСИВА                                           |    |  |  |
|  | A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (19+20+21 +26+30+31)        | 18 |  |  |
|  | I. Затишан капитал                               | 19 |  |  |
|  | II. Капитални резерви                            | 20 |  |  |
|  | III. Резерви ( $\Sigma$ од 22 до 25)             | 21 |  |  |
|  | 1. Законски резерви                              | 22 |  |  |
|  | 2. Статутарни резерви                            | 23 |  |  |
|  | 3. Резерви за сопствени акции/удели              | 24 |  |  |
|  | 4. Други резерви                                 | 25 |  |  |
|  | IV. Ревалоризациски резерви ( $\Sigma$ 27 до 29) | 26 |  |  |

|                                                                  |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 1.Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба  | 27 |  |  |
| 2.Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита            | 28 |  |  |
| 3.Останати ревалоризациски резерви                               | 29 |  |  |
| <i>V.Задржана добивка или пренесена загуба</i>                   | 30 |  |  |
| <i>VI.Добивка или загуба за тековната година</i>                 | 31 |  |  |
| <b>Б.ОБВРСКИ (Σ од 33 до 38)</b>                                 | 32 |  |  |
| 1.Обврски по основ на управување со фондови и портфолио          | 33 |  |  |
| 2.Обврски по основ на кредити и заеми                            | 34 |  |  |
| 3.Останати обврски по основ на финансиски инструменти            | 35 |  |  |
| 4.Обврски спрема добавувачи                                      | 36 |  |  |
| 5.Обврски за исплата на дивиденда или удел во добивката          | 37 |  |  |
| 6.Останати обврски                                               | 38 |  |  |
| <b>В.Резервации</b>                                              | 39 |  |  |
| <b>Г.Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди</b> | 40 |  |  |
| <b>Д. Одложени даночни обврски</b>                               | 41 |  |  |

|                                            |           |  |  |
|--------------------------------------------|-----------|--|--|
| <b>ВКУПНА ПАСИВА(број 18+32+39+ 40+41)</b> | <b>42</b> |  |  |
| <b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>              | <b>43</b> |  |  |

## ОБРАЗЕЦ 2 ИСД

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

| Позиција                                             | број | Претходен период | Тековен период |
|------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|
| 1. Приходи од управување (45+ 46)                    | 44   |                  |                |
| 1.1 отворени фондови                                 | 45   |                  |                |
| 1.2 затворени фондови                                | 46   |                  |                |
| 2. Приход од влезен надомест (48+ 49)                | 47   |                  |                |
| 2.1 отворени фондови                                 | 48   |                  |                |
| 2.2 затворени фондови                                | 49   |                  |                |
| 3. Приход од излезен надомест (51+ 52)               | 50   |                  |                |
| 3.1 отворени фондови                                 | 51   |                  |                |
| 3.2 затворени фондови                                | 52   |                  |                |
| 4. Останати приходи                                  | 53   |                  |                |
| I. Приход од надомест за управување (44+ 47+ 50+ 53) | 54   |                  |                |
| 1. Трошоци за посредување и продажба на удели        | 55   |                  |                |
| 2. Останати трошоци                                  | 56   |                  |                |
| II. Расходи од управување со фондот (55+ 56)         | 57   |                  |                |

|  |                                                                                                                            |    |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|  | Нето резултат од надомест за управување со фондови (54+57)                                                                 | 58 |  |  |
|  | III.Нето приход од управување со портфолио                                                                                 | 59 |  |  |
|  | IV. Приход од инвестициско советување                                                                                      | 60 |  |  |
|  | V.Финансиски приходи и расходи ( $\Sigma$ од 62 до 67)                                                                     | 61 |  |  |
|  | 1.Нето приход од камата                                                                                                    | 62 |  |  |
|  | 2.Нето курсни разлики                                                                                                      | 63 |  |  |
|  | 3.Нето нерезализирани и реализирани добивки од финансиски средства по објективна вредност низ сметката за добивка и загуба | 64 |  |  |
|  | 4.Нето реализирани добивки од продажба на финансиски средства расположиви за продажба                                      | 65 |  |  |
|  | 5.Останати приходи и расходи од финансиски инструменти                                                                     | 66 |  |  |
|  | 6.Намалување на вредноста на финансиските средства                                                                         | 67 |  |  |
|  | VI.Општи и административни трошоци на работењето                                                                           | 68 |  |  |
|  | VII.Амортизација и вредносно усогласување на останатите средства                                                           | 69 |  |  |
|  | VIII.Резервации                                                                                                            | 70 |  |  |

|  |                                                                                                              |           |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
|  | <b>IX. Останати приходи и расходи од работењето</b>                                                          | <b>71</b> |  |  |
|  | <b>Вкупни приходи</b>                                                                                        | <b>72</b> |  |  |
|  | <b>Вкупни расходи</b>                                                                                        | <b>73</b> |  |  |
|  | <b>X. Добивка или загуба пред оданочување<br/>(58+59+ 60+ 61+68+ 69+70+71)</b>                               | <b>74</b> |  |  |
|  | <b>XI. Данок на добивка</b>                                                                                  | <b>75</b> |  |  |
|  | <b>XII. Добивка или загуба(74-75)</b>                                                                        | <b>76</b> |  |  |
|  | <b>1. Промена на ревалоризациски<br/>резерви(недвижност, постројки, опрема и<br/>нематеријални средства)</b> | <b>77</b> |  |  |
|  | <b>2. Нереализирани добивки/загуби од финансиски<br/>средства расположиви за продажба</b>                    | <b>78</b> |  |  |
|  | <b>3. Добивки/загуби од инструменти за заштита на<br/>паричен тек</b>                                        | <b>79</b> |  |  |
|  | <b>XIII. Останата вкупна добивка (<math>\Sigma</math> од 77 до 79)</b>                                       | <b>80</b> |  |  |
|  | <b>XIV. Вкупна добивка (76+80)</b>                                                                           | <b>81</b> |  |  |
|  | <b>XV. Рекласификациски усогласувања</b>                                                                     | <b>82</b> |  |  |

## ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
(индиректна метода)

| Позиција                                                                                                | Број | Претходен период | Тековен период |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|
| Добивка/загуба пред оданочување во тековната година                                                     | 123  |                  |                |
| Амортизација на долгорочните материјални и нематеријални средства                                       | 124  |                  |                |
| Исправка на вредноста на побарувањата и сл.                                                             | 125  |                  |                |
| Резервации                                                                                              | 126  |                  |                |
| Приходи од камата                                                                                       | 127  |                  |                |
| Расходи за камата                                                                                       | 128  |                  |                |
| Зголемување/намалување на побарувањата поврзани со управувањето со фондови и портфолио                  | 129  |                  |                |
| Зголемување/намалување на останатите побарувања                                                         | 130  |                  |                |
| Зголемување/намалување на финансиските средства по објективна вредност низ сметката за добивка и загуба | 131  |                  |                |
| Парични приливи од камата                                                                               | 132  |                  |                |
| Парични одливи за камата                                                                                | 133  |                  |                |



|                                                                                   |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Парични приливи од дивиденда                                                      | 134 |  |  |
| Зголемување/намалување на останати позиции во активата                            | 135 |  |  |
| Зголемување/намалување на обврските по основ на управување со фондови и портфолио | 136 |  |  |
| Зголемување/намалување на обврските кон добавувачите                              | 137 |  |  |
| Зголемување/намалување на останатите обврски                                      | 138 |  |  |
| Зголемување/намалување на останатите позиции во пасивата                          | 139 |  |  |
| Платен данок на добивка                                                           | 140 |  |  |
| <b>ЧЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД<br/>ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ (Σ од 123 до 140)</b>            | 141 |  |  |
| Парични приливи од продажба на финансиски средства расположиви за продажба        | 142 |  |  |
| Парични одливи за купување на финансиски средства расположиви за продажба         | 143 |  |  |
| Парични приливи од вложувања во заеми и побарувања                                | 144 |  |  |
| Парични одливи за пласмани во заеми и побарувања                                  | 145 |  |  |

|                                                                               |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Парични приливи од вложувања во финансиски средства кои се држат до доспевање | 146 |  |  |
| Парични одливи за вложувања во финансиски средства кои се држат до доспевање  | 147 |  |  |
| Парични одливи за купување на недвижности, опрема и нематеријални средства    | 148 |  |  |
| Парични приливи од продажба на недвижности, опрема и нематеријални средства   | 149 |  |  |
| Останати парични приливи од инвестициски активности                           | 150 |  |  |
| Останати парични одливи од инвестициски активности                            | 151 |  |  |
| <b>II. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 142 до 151)</b>      | 152 |  |  |
| Уплата на сопствениците на друштвото                                          | 153 |  |  |
| Парични одливи за купување на сопствени акции/откуп на удели                  | 154 |  |  |
| Исплата на дивиденда или удели во добивката                                   | 155 |  |  |
| Парични приливи од кредити                                                    | 156 |  |  |
| Парични одливи за исплата на кредити                                          | 157 |  |  |

|                                                                                         |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Парични приливи од издадени финансиски инструменти                                      | 158 |  |  |
| Парични одливи за издадени финансиски инструменти                                       | 159 |  |  |
| Останати парични приливи од финансиска активност                                        | 160 |  |  |
| Останати парични одливи од финансиска активност                                         | 161 |  |  |
| III. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ ( $\Sigma$ од 153 до 161)                | 162 |  |  |
| IV. Нето зголемување/намалување на парични средства и парични еквиваленти (140+152+162) | 163 |  |  |
| V. Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на периодот                      | 164 |  |  |
| VI. Парични средства и парични еквиваленти на крајот на периодот (163+164)              | 165 |  |  |

ОБРАЗЕЦ 4

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ

| Капитал и резерви                                      | Акционерски капитал | Акумулирана добивка/загуба | Резервизациони резерви | Завршени резерви | Добивка или загуба за тековниот период | Вкупно |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------|--------|
| Позиција                                               |                     |                            |                        |                  |                                        |        |
| Состојба на почеток на претходниот период              |                     |                            |                        |                  |                                        |        |
| Промена на сметководствените политики                  |                     |                            |                        |                  |                                        |        |
| Исправка на грешки за претходниот период               |                     |                            |                        |                  |                                        |        |
| Состојба на почетокот на претходната година (исправка) |                     |                            |                        |                  |                                        |        |
| Добивка или                                            |                     |                            |                        |                  |                                        |        |

|                                                           |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| загуба за периодот                                        |   |   |   |   |   |   |
| Останата<br>сеофитна добивка                              |   |   |   |   |   |   |
| Всушна<br>сеофитна<br>добивка                             |   |   |   |   |   |   |
| Трансакции со<br>сопствениците:                           | / | / | / | / | / | / |
| Уплатен капитал                                           |   |   |   |   |   |   |
| Распределба за<br>резерви                                 |   |   |   |   |   |   |
| Распределба за<br>дивиденди                               |   |   |   |   |   |   |
| Состојба на<br>последниот ден<br>на претходниот<br>период |   |   |   |   |   |   |
| Состојба на<br>почетокот на<br>тековниот период           |   |   |   |   |   |   |
| Промена на<br>сметководствениите<br>показатели            |   |   |   |   |   |   |
| Исправка на                                               |   |   |   |   |   |   |

|                                                               |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| грешки за<br>претходниот<br>период                            |   |   |   |   |   |   |
| Состојба на<br>почетокот на<br>тековниот период<br>(исправка) |   |   |   |   |   |   |
| Сеофитна<br>добивка:                                          |   |   |   |   |   |   |
| Добивка или<br>загуба за периодот                             |   |   |   |   |   |   |
| Резерви                                                       |   |   |   |   |   |   |
| Останата<br>сеофитна добивка                                  |   |   |   |   |   |   |
| Всушна<br>сеофитна<br>добивка                                 |   |   |   |   |   |   |
| Трансакции со<br>сопствениците:                               | / | / | / | / | / | / |
| Уплатен капитал                                               |   |   |   |   |   |   |
| Распределба за<br>резерви                                     |   |   |   |   |   |   |
| Распределба за<br>дивиденди                                   |   |   |   |   |   |   |

|                                                      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Состојба на<br>последниот ден на<br>тековниот период |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

## АНЕКС 8

**Упатство за известување на депозитарната банка за наводни неправилности на инвестициските фондови****I. ОПШТИ ПРАВИЛА**

При испраќање на податоци преку софтверската апликација на Комисијата, депозитарната банка се придржува до овие правила.

**II. Содржина и форма на податоците кои се внесуваат****1 Идентификациски број на инвестицискиот фонд**

Внесете идентификацискиот број на инвестицискиот фонд за кој ќе се внесуваат податоци

**2 Датум на поднесување на извештајот за неправилности**

Внесете го денот, месецот и годината на поднесување на извештајот за наводните неправилности во форма ГТГГ-ММ -ДД (ISO 8601 стандард).

**3 Вид на нерегуларности**

Внесете четири цифрен код :

0101 нерегуларности во имплементацијата на инвестициските цели и инвестиционата политика на инвестицискиот фонд како што е определено со статутот или проспекто на инвестицискиот фонд (прекршување на лимитите за инвестирање )

0102 прекршување на Законот за инвестициски фондови, или општите акти донесени врз основа на законот (пречекорување на ограничувањата утврдени со закон, неправилност при прикажување на долгови, гаранции или дадени заеми, неправилност во примената на техники за управување со средства, неправилност во реализација на трансакциите, општи акти и договорот кој инвестицискиот фонд го склучил со депозитарната банка)

0103 неправилности при пресметката на NAV.

0104 неправилности во исплатите на барањата за откуп, односно неправилност во уплатите за купување на удели, неправилност при конверзија на уделите и останати неправилности при купување и продавање на удели во инвестициските фондови

0105 неправилност во распределбата и исплатата на добивката или дивидендата на инвестицискиот фонд

**4 Опис на содржината на неправилности**

Внесете подетален опис за наводните нерегуларности со кој ќе објасните кои одредби од Законот за инвестициски фондови или подзаконските акти произлезени од законот се прекршени, кои активности на друштвото или на било кој друг чинител допринеле до

прекршување на одредби од Законот или подзаконските акти односно на интерните правила и процедури на друштвото.

#### 5 Датумот кога е забележана неправилноста

Внесете денот, месецот и годината кога за прв пат е забележана неправилноста во форма ГГГГ-ММ -ДД (ISO 8601 стандард).

#### 6 Отстранување на неправилностите

Внесете го двоцифрениот код од табелата:

01 неправилноста е коригирана

02 неправилноста не е коригирана

Доколку неправилноста е коригирана, внесете го денот, месецот и годината на отстранување на неправилноста, во форма ГГГГ-ММ -ДД (ISO 8601 стандард).

#### 7 Проценка за потенцијална штета за инвеститорите

Внесете го двоцифрениот код од табелата:

01 Има предизвикано штета на имателите на удел/акција

02 Не била предизвикана штета према имателите на удел/акција

Ако инвеститорите се оштетени, внесете објаснување за штета.

#### 8 Документација

Закачете било каква документација со која се докажува или објаснува наводната неправилност која е пријавена. Документацијата треба да биде во PDF формат.

**АНЕКС 9****Упатство за известување на депозитарната банка за вложувања на инвестицискиот фонд****I. ОПШТИ ПРАВИЛА**

При испраќање на податоци преку софтверската апликација на Комисијата, депозитарната банка се придржува до овие правила.

Депозитарната банка известува за вложувањата на инвестицискиот фонд со поврзаните лица од член 2 точка 9 и точка 10 на друштвото и на инвестицискиот фонд со кој тоа управува согласно Законот за инвестициски фондови.

**II. Содржина и форма на податоците кои се внесуваат****1 Идентификациски број на инвестицискиот фонд**

Внесете идентификацискиот број на инвестицискиот фонд за кој ќе се внесуваат податоци

**2 Период за известување**

Внесете го датум односно периодот за кој се однесуваат податоците кои се внесуваат во полињата кои што следат, во форма на ГГГГ.ММ.ДД. (ISO 8601 стандард).

**3 Тип на трансакција**

Внесете го двоцифрениот код од табелата:

01 орочен депозит

02 инструменти на пазарот на пари

03 иницијална јавна понуда

04 запишување на акции во јавна понуда

**4 Ден на трансакцијата**

Внесете го датумот кога трансакцијата е склучена, во форма ГГГГ-ММ-ДД (ISO 8601 стандард).

**5 Издавач на финансискиот инструмент**

Внесете го двоцифрениот код од наведените подолу:

01 издавачот на финансискиот инструмент има седиште во Република Македонија

02 издавачот на финансискиот инструмент има седиште надвор од Република Македонија

Во случај кога издавачот на финансискиот инструмент е основан во Република Македонија, внесете го матичниот број на издавачот на финансискиот инструмент од Централниот Регистар на Р. Македонија. Доколку издавачот на финансискиот инструмент се наоѓа надвор од Република Македонија, внесете го името, седиштето и државата на издавачот на финансискиот инструмент.

Забелешка: Во случај на склучување на орочен депозит ова поле не се пополнува.

#### 6 Договорна страна во трансакцијата

Внесете го двоцифрениот код од табелата:

01 договорната страна е со седиште во Република Македонија

02 договорната страна е со седиште надвор од Република Македонија

Во случај кога договорната страна во трансакцијата односно финансиска институција каде е склучена трансакцијата е основана во Република Македонија, тогаш внесете го бројот на матичниот број на договорната страна на трансакцијата или финансиска институција каде е склучена трансакцијата издаден од Централниот Регистар на Р. Македонија. Доколку договорната страна во трансакцијата односно финансиска институција каде е склучена трансакцијата е основана надвор од Република Македонија, тогаш внесете го името, седиштето и државата на договорната страна во трансакцијата, односно финансиска институција каде е склучена трансакцијата.

Забелешка: како договорна страна се смета договорната страна на друштвото за управување.

#### 7 Вредност на трансакција

Внесете ја вредноста на трансакцијата во денари по среден курс на НБРМ со четири децимални места.

#### 8 Коментари

Оставете било какви коментари или објаснувања.



**Анекс 10**

| Структура на имотот под управување на портфолио за индивидуални клиенти (во денари) |                                                                                                             |                              |                |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Назив на правното лице                                                              |                                                                                                             |                              |                |                |        |
| бр                                                                                  | Структура на имотот и на обврските во портфолијата под управување на последниот ден од рокот за известување | Република Северна Македонија | Европска Унија | Останати земји | Вкупно |
| 1                                                                                   | Имот во портфолио                                                                                           |                              |                |                |        |
| 1.1.                                                                                | Хартии од вредност                                                                                          |                              |                |                |        |
| 1.1.1.                                                                              | Акции                                                                                                       |                              |                |                |        |
| 1.2.                                                                                | Должнички хартии од вредност                                                                                |                              |                |                |        |
| 1.2.1.                                                                              | Државни обврзници                                                                                           |                              |                |                |        |
| 1.2.2.                                                                              | Општински обврзници                                                                                         |                              |                |                |        |
| 1.2.3.                                                                              | Корпоративни обврзници                                                                                      |                              |                |                |        |
| 1.2.4.                                                                              | Останати                                                                                                    |                              |                |                |        |
| 1.3.                                                                                | Удели во субјекти за колективно инвестирање                                                                 |                              |                |                |        |
| 1.3.1.                                                                              | Отворени фондови (UCITS)                                                                                    |                              |                |                |        |
| 1.3.2.                                                                              | АИФ (AIF)                                                                                                   |                              |                |                |        |
| 1.3.4.                                                                              | Останати                                                                                                    |                              |                |                |        |
| 1.4.                                                                                | Инструменти на пазарот на пари                                                                              |                              |                |                |        |
| 1.4.1.                                                                              | Трезорски записи                                                                                            |                              |                |                |        |
| 1.4.2.                                                                              | Комерцијални записи                                                                                         |                              |                |                |        |
| 1.4.3.                                                                              | Останати                                                                                                    |                              |                |                |        |
| 1.5.                                                                                | Деривативни финансиски инструменти                                                                          |                              |                |                |        |
| 1.5.1.                                                                              | Форварди (Forward)                                                                                          |                              |                |                |        |
| 1.5.2.                                                                              | Фјучерси (Futures)                                                                                          |                              |                |                |        |
| 1.5.3.                                                                              | Опции                                                                                                       |                              |                |                |        |
| 1.5.4.                                                                              | Свопови (Swap)                                                                                              |                              |                |                |        |
| 1.5.5.                                                                              | Останато                                                                                                    |                              |                |                |        |

|       |                                                                                              |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1.6.  | Обратен репо                                                                                 |  |  |  |  |
| 1.7.  | Побарувања                                                                                   |  |  |  |  |
| 1.8.  | Депозити                                                                                     |  |  |  |  |
| 1.9.  | Пари на сметка                                                                               |  |  |  |  |
| 1.10. | Останат имот                                                                                 |  |  |  |  |
| 2     | Обврски на портфолијата                                                                      |  |  |  |  |
| 2.1.  | Обврски - репо                                                                               |  |  |  |  |
| 2.2.  | Обврски - деривативни<br>финансиски инструменти                                              |  |  |  |  |
| 2.3.  | Останати обврски                                                                             |  |  |  |  |
| 3     | Нето имот на портфолијата                                                                    |  |  |  |  |
|       | <b>Структура на клиенти</b>                                                                  |  |  |  |  |
| 4     | Вкупен број на клиенти<br>индивидуално портфолио                                             |  |  |  |  |
| 4.1.  | Физички лица                                                                                 |  |  |  |  |
| 4.2.  | Правни лица                                                                                  |  |  |  |  |
| 4.3.  | Број на ново склучени<br>договори во периодот                                                |  |  |  |  |
| 5     | Вкупен број на клиенти<br>инвестиционо советување                                            |  |  |  |  |
| 5.1   | Број на ново склучени<br>договори за инвестиционо<br>советување за правни<br>лица            |  |  |  |  |
| 5.2   | Број на ново склучени<br>договори за инвестиционо<br>советување за физички<br>лица           |  |  |  |  |
| 6     | <b>Пресметани надоместоци<br/>за управување со<br/>портфолио на<br/>индивидуални клиенти</b> |  |  |  |  |
| 6.1   | Надомест за брокерски<br>куќи                                                                |  |  |  |  |
| 6.2   | Надомест за управување                                                                       |  |  |  |  |
| 6.3   | Надомест за успешност                                                                        |  |  |  |  |
| 6.4   | Влезен надомест                                                                              |  |  |  |  |
| 6.5   | Излезен надомест                                                                             |  |  |  |  |
| 6.6   | Останати надоместоци                                                                         |  |  |  |  |

**ЛОКАЛНА САМОУПРАВА****3760.**

Врз основа на член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 14 и 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) Одлуката за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка на Советот на Општина Ранковце бр.09-898/6 од 31.7.2020 година, Одлуката за прифаќање на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка на Советот на Општина Куманово бр.09-5180/22 од 26.8.2020 година, Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Куманово и Општина Ранковце на Советот на Општина Куманово бр.09-6669/16 од 28.10.2020 година, Градоначалникот на Општина Куманово, Максим Димитриевски и Градоначалникот на Општина Ранковце, Ивица Тошевски, склучија

**ДОГОВОР****ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА  
СОРАБОТКА МЕЃУ ОПШТИНА КУМАНОВО И  
ОПШТИНА РАНКОВЦЕ****I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ****Член 1**

Предмет на овој Договор е вршење на определени работи од страна на Општина Куманово во рамки на спроведување инспекциски надзор од областа на Законот за градење, Законот за комунални дејности и Законот за превоз во патниот сообраќај во полза на Општина Ранковце за поуспешно, поефикасно и поекономично вршење на надлежност на единиците на локална самоуправа (општините) од областа на градежната, комуналната и сообраќајната инспекција.

Вршењето на определени работи од надлежност на општините од страна на Општина Куманово за сметка на Општина Ранковце од областа на градежната, комуналната и сообраќајната инспекција, ќе се извршува на следниот начин:

Обврски на Општина Куманово

- Општина Куманово, по доставено барање од Општина Ранковце за вршење на инспекциски надзор од областа на градежната, комуналната и сообраќајната инспекција врз основа на иницијатива согласно Законот за инспекциски надзор, се обврзува да одреди соодветен инспектор кој ќе постапува по иницијативата.

- Општина Куманово има обврска да доставува извештај за работата на инспекторите во Општина Ранковце, кој треба да содржи точен број на денови во кои инспекторите работеле за сметка на Општина Ранковце, со пресметана дневница за секој ден за секој инспектор, најдоцна до 23ти во месецот.

Обврски на Општина Ранковце

-Општина Ранковце, веднаш по добивање на иницијатива за вршење на инспекциски надзор, должна е истата да ја достави до Општина Куманово.

-Општина Ранковце се обврзува да обезбеди превоз на инспекторот од Општина Куманово до Општина Ранковце, до седиштето на општината или до конкретното место каде треба да се врши инспекциски надзор и назад.

-Општина Ранковце е должна по доставениот извештај од страна на Општина Куманово да изврши уплатата на средствата за пресметани дневници на инспекторите во рок од 5 дена.

**III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 3**

Овој договор се склучува за време од 2 (две) години, а двете договорни страни, се должни еднаш годишно, да ги известат Советите на општините, за резултатите и финансиските импликации од функционирањето на оваа соработката.

**Член 4**

Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор, за прашања кои не се предвидени со овој Договор, а може дополнително да произлезат од тековното работење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор.

**Член 5**

За евентуалното непочитување на одредбите од овој Договор, договорните страни се согласија да ги решаваат спогодбено, со меѓусебно договарање, во духот на добрите деловни обичаи.

Во спротивно за споровите што ќе произлезат од непочитување на одредбите од овој Договор, надлежен е Основниот суд во Куманово.

**Член 6**

Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, по три за секоја договорна страна.

Договорот ќе биде објавен со „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**Член 7**

Овој Договор влегува во сила по потпишувањето од двете договорни страни.

Општина Куманово

Градоначалник,

Максим Димитриевски, с.р.

Општина Ранковце

Градоначалник,

Ивица Тошевски, с.р.

## ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

3761.

Врз основа на член 35 став 1 од Законот за иновациска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18), Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој на седница одржана на ден 9.11.2020 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ПРЕДВРЕМЕНО РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

## Член 1

Согласно Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за давање претходна согласност на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој бр. 20-10500/1 од 9.11.2020 година, Управниот одбор на седницата одржана на 9.11.2020 година од функцијата директор, на негово барање, го разреши Јован Деспотовски.

## Член 2

Функцијата директор и работниот однос, на лицето од член 1 од ова решение, му престанува заклучно со 9.11.2020 година.

## Член 3

Оваа решение влегува во сила на денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02 – 2209/4  
9 ноември 2020 година  
Скопје

Фонд за иновации и технолошки развој  
Управен одбор  
Претседател,  
Моника Јованова, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020279